

СЛУЖБЕН ВЕСНИК НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА

Број 49

Год. LX

Среда, 21 јули 2004

Цена на овој број е 390 денари

www.slvesnik.com.mk

contact@slvesnik.com.mk



СОДРЖИНА

	Стр.		Стр.
950. Закон за овластување на организација за изработување на пригодни ковани пари по повод 60 години од Првото заседание на АСНОМ.....	2	958. Одлука за давање концесија за експлоатација на минералната суровина термоминерална вода и пелоит на ДПТУ „ПОСЕЈДОН МБ“ експорт-импорт ДООЕЛ, Скопје на локалитетот кај Негорски Бањи во атарот на с. Мрзенци, општина Гевгелија.....	16
951. Закон за изменување на Законот за заштита и спасување.....	2	959. Одлука за давање концесија за експлоатација на минералната суровина подземна вода за пиење-флаширање на „БИЛЈАНА“ - Љубосав и др. увоз-извоз ДОО, Скопје на локалитетот кај с. Ложани, општина Струга.....	17
952. Закон за изменување на Законот за амнестија на граѓаните на Република Македонија кои не ја извршиле воената обврска.....	2	960. Одлука за изменување и дополнување на Одлуката за определување на работното време на угостителските објекти за сместување и угостителските објекти за исхрана, туристичките бироа и туристичките агенции.....	17
953. Одлука за определување на стоките кои можат да се продаваат на посебно организирани делови на зелените пазари.....	3	961. Решение за изменување на Решението за највисоки износи на дневници за службени патувања и селидби во странство што на органите на државната управа им се признаваат во тековни трошоци.....	18
954. Одлука за определување на производите што можат да се продаваат од врата до врата.....	3	962. Инструкција за водење на постапката за издавање на одобрение за ставање во промет на готов лек.....	18
955. Одлука за продажба на стоки од стоконите резерви.....	3	963. Список на готови лекови за употреба во ветеринарната медицина за кои е дадено одобрение за ставање во промет во период од 01.01.2004 до 01.07.2004...	25
956. Одлука за обезбедување на станови за спроведување на Законот за денационализација и Законот за посебните права на припадниците на безбедносните сили на Република Македонија и на членовите на нивните семејства.....	4	964. Решение за давање согласност за продолжување на рокот за реализација на емисија на акции.....	27
957. Одлука за усвојување на Деловникот за работа на Советот за стабилизација и асоцијација, вклучувајќи го и Деловникот за работа на Комитетот за стабилизација и асоцијација.....	9	Меѓународни договори	1-116
		Огласен дел	1-16

950.

Врз основа на член 75 ставови 1 и 2 од Уставот на Република Македонија, претседателот на Република Македонија и претседателот на Собранието на Република Македонија, издаваат

УКАЗ**ЗА ПРОГЛАСУВАЊЕ НА ЗАКОНОТ ЗА ОВЛАСТУВАЊЕ НА ОРГАНИЗАЦИЈА ЗА ИЗРАБОТУВАЊЕ НА ПРИГОДНИ КОВАНИ ПАРИ ПО ПОВОД 60 ГОДИНИ ОД ПРВОТО ЗАСЕДАНИЕ НА АСНОМ**

Се прогласува Законот за овластување на организација за изработување на пригодни ковани пари по повод 60 години од Првото заседание на АСНОМ, што Собранието на Република Македонија го донесе на седницата одржана на 15 јули 2004 година.

Бр. 07-3114/1
15 јули 2004 година
Скопје

Претседател
на Република Македонија,
Бранко Црвенковски, с.р.

Претседател
на Собранието на Република
Македонија,
д-р **Љупчо Јордановски, с.р.**

ЗАКОН**ЗА ОВЛАСТУВАЊЕ НА ОРГАНИЗАЦИЈА ЗА ИЗРАБОТУВАЊЕ НА ПРИГОДНИ КОВАНИ ПАРИ ПО ПОВОД 60 ГОДИНИ ОД ПРВОТО ЗАСЕДАНИЕ НА АСНОМ****Член 1**

Се овластува АД "ГОЛДМАК" Радовиш да изработи пригодни ковани пари во злато по повод 60 години од Првото заседание на АСНОМ.

Член 2

Овој закон влегува во сила со денот на објавувањето во "Службен весник на Република Македонија".

L I G J I**PËR AUTORIZIMIN E ORGANIZATËS PËR PËRПUNIMIN E MONEDHAVE TË FARKUARA TË RASTIT, ME RASTIN E 60 VJETORIT TË MBLEDHJES SË PARË TË KAÇKM-SË****Neni 1**

Autorizohet SHA "GOLDMAK" Radovish, të bëjë punimin e monedhave të farkuara të rastit prej ari, me rastin e 60 vjetorit të Mbledhjes së parë të KAÇKM-së.

Neni 2

Ky ligj hyn në fuqi me ditën e shpalljes në "Gazetën zyrtare të Republikës së Maqedonisë".

951.

Врз основа на член 75 ставови 1 и 2 од Уставот на Република Македонија, претседателот на Република Македонија и претседателот на Собранието на Република Македонија, издаваат

УКАЗ**ЗА ПРОГЛАСУВАЊЕ НА ЗАКОНОТ ЗА ИЗМЕНУВАЊЕ НА ЗАКОНОТ ЗА ЗАШТИТА И СПАСУВАЊЕ**

Се прогласува Законот за изменување на Законот за заштита и спасување, што Собранието на Република Македонија го донесе на седницата одржана на 15 јули 2004 година.

Бр. 07-3112/1
15 јули 2004 година
Скопје

Претседател
на Република Македонија,
Бранко Црвенковски, с.р.

Претседател
на Собранието на Република
Македонија,
д-р **Љупчо Јордановски, с.р.**

ЗАКОН**ЗА ИЗМЕНУВАЊЕ НА ЗАКОНОТ ЗА ЗАШТИТА И СПАСУВАЊЕ****Член 1**

Во Законот за заштита и спасување ("Службен весник на Република Македонија" број 36/2004), во членот 167 зборовите: "влегувањето во сила" се заменуваат со зборовите: "отпочнувањето на примената".

Член 2

Овој закон влегува во сила осмиот ден од денот на објавувањето во "Службен весник на Република Македонија".

L I G J I**PËR NDRYSHIMIN E LIGJIT PËR MBROJTJE DHE SHPËTIM****Neni 1**

Në Ligjin për mbrojtje dhe shpëtim ("Gazeta zyrtare e Republikës së Maqedonisë", numër 36/2004), në nenin 167 fjalët: "hyrjes në fuqi" zëvendësohen me fjalët: "fillimit të zbatimit".

Neni 2

Ky ligj hyn në fuqi ditën e tetë nga dita e shpalljes në "Gazetën zyrtare të Republikës së Maqedonisë".

952.

Врз основа на член 75 ставови 1 и 2 од Уставот на Република Македонија, претседателот на Република Македонија и претседателот на Собранието на Република Македонија, издаваат

УКАЗ**ЗА ПРОГЛАСУВАЊЕ НА ЗАКОНОТ ЗА ИЗМЕНУВАЊЕ НА ЗАКОНОТ ЗА АМНЕСТИЈА НА ГРАЃАНИТЕ НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА КОИ НЕ ЈА ИЗВРШИЛЕ ВОЕНАТА ОБВРСКА**

Се прогласува Законот за изменување на Законот за амнестија на граѓаните на Република Македонија кои не ја извршиле воената обврска, што Собранието на Република Македонија го донесе на седницата одржана на 15 јули 2004 година.

Бр. 07-3113/1
15 јули 2004 година
Скопје

Претседател
на Република Македонија,
Бранко Црвенковски, с.р.

Претседател
на Собранието на Република
Македонија,
д-р **Љупчо Јордановски, с.р.**

ЗАКОН**ЗА ИЗМЕНУВАЊЕ НА ЗАКОНОТ ЗА АМНЕСТИЈА НА ГРАЃАНИТЕ НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА КОИ НЕ ЈА ИЗВРШИЛЕ ВОЕНАТА ОБВРСКА****Член 1**

Во Законот за амнестија на граѓаните на Република Македонија кои не ја извршиле воената обврска ("Службен весник на Република Македонија" бр. 49/2003), членот 2 се менува и гласи:

"Против лицата кои на 31 декември 2003 година биле на возраст од 27 до 30 години, а кои не се воведени во воената евиденција, не се отповикале на покана за воена обврска, ја одбегнале воената служба или самоволно се оддалечиле од вооружените сили, нема да се поведе кривична постапка или ќе се запре поведената кривична постапка, доколку во рок од 12 месеца од денот на влегувањето во сила на овој закон се јават во подрачните единици на Министерството за одбрана заради регулирање на воената обврска или заради преведување во резервен состав."

Член 2

Овој закон влегува во сила осмиот ден од денот на објавувањето во "Службен весник на Република Македонија".

L I G J I PËR NDRYSHIMIN E LIGJIT PËR AMNISTI TË QYTETARËVE TË REPUBLIKËS SË MAQEDONISË TË CILËT NUK E KANË KRYER OBLIGIMIN USHTARAK

Neni 1

Në Ligjin për amnisti të qytetarëve të Republikës së Maqedonisë të cilët nuk e kanë kryer obligimin ushtarak ("Gazeta zyrtare e Republikës së Maqedonisë" numër 49/2003), neni 2 ndryshon si vijon:

"Kundër personave të cilët më 31 dhjetor 2003 kanë qenë të moshës prej 27 deri 30 vjet, e të cilët nuk janë regjistruar në evidencën ushtarake, nuk i janë përgjigjur thirrjes për obligimin ushtarak, i kanë ikur shërbimit ushtarak ose vullnetarisht janë larguar nga forcat e armatosura, nuk do të ngrihet procedurë penale ose do të ndërpritet procedura e ngritur penale nëse në afat prej 12 muajsh nga dita e hyrjes në fuqi të këtij ligji paraqiten në njësitë rajonale të Ministrisë së Mbrojtjes për rregullimin e shërbimit ushtarak ose për kalimin në përbërjen rezerve."

Neni 2

Ky ligj hyn në fuqi ditën e tetë nga dita e shpalljes në "Gazetën zyrtare të Republikës së Maqedonisë".

953.

Врз основа на член 13, став 3 од Законот за трговија ("Службен весник на Република Македонија" бр.16/04), Владата на Република Македонија, на седницата одржана на 19.07.2004 година, донесе

O D L U K A ЗА ОПРЕДЕЛУВАЊЕ НА СТОКИТЕ КОИ МОЖАТ ДА СЕ ПРОДАВААТ НА ПОСЕБНО ОРГАНИЗИРАНИ ДЕЛОВИ НА ЗЕЛЕНИТЕ ПАЗАРИ

Член 1

Со оваа одлука се определуваат стоките кои можат да се продаваат на посебно организирани делови на зелените пазари.

Член 2

На посебно организирани делови на зелените пазари може да се врши трговија на големо и мало на:

- бижутерија и галантерија;
- електро и водоводни материјали;
- канцелариски прибор;
- метли и производи од трска;
- украсни птици (препарирани);
- грнчарски производи;
- текстил и облека;
- обувки и предмети од кожа;
- кујнски прибор.

Член 3

Оваа одлука влегува во сила осмиот ден од денот на објавувањето во "Службен весник на Република Македонија".

Бр. 23-2668/1
19 јули 2004 година
Скопје

Претседател на Владата
на Република Македонија,
Хари Костов, с.р.

954.

Врз основа на член 20, став 2 од Законот за трговија ("Службен весник на Република Македонија" бр. 16/04), Владата на Република Македонија, на седницата одржана на 19.07.2004 година, донесе

O D L U K A ЗА ОПРЕДЕЛУВАЊЕ НА ПРОИЗВОДИТЕ ШТО МОЖАТ ДА СЕ ПРОДАВААТ ОД ВРАТА ДО ВРАТА

Член 1

Со оваа одлука се определуваат производите кои можат да се продаваат од врата до врата.

Член 2

Од врата до врата може да се врши трговија на мало на сите производи, освен:

- лекови;
- прехранбени производи;
- детски играчки;
- опасни и запаливи материји;
- земјоделски производи;
- хемикалии и хемиски производи.

Член 3

Оваа одлука влегува во сила осмиот ден од денот на објавувањето во "Службен весник на Република Македонија".

Бр. 23-2669/1
19 јули 2004 година
Скопје

Претседател на Владата
на Република Македонија,
Хари Костов, с.р.

955.

Врз основа на член 16 од Законот за стоковни резерви ("Службен весник на СРМ" бр. 47/87 и "Службен весник на Република Македонија" бр. 13/93) и член 36 став 3 од Законот за Владата на Република Македонија ("Службен весник на Република Македонија" бр.59/00 и 12/03), Владата на Република Македонија, на седницата одржана на 12.07.2004 година, донесе

O D L U K A ЗА ПРОДАЖБА НА СТОКИ ОД СТОКОВНИТЕ РЕЗЕРВИ

Член 1

Од стоковните резерви на Република Македонија ќе се изврши продажба на следните количини и видови на стоки по следните почетни цени и тоа:

Ред. бр.	Вид на стока	Ед. мера	Количина	Почетна цена со ДДВ, во денари
1	ШЕКЕР	кг	4.444.588,8	19,00
2	СУРОВО СОНЧОГЛЕДОВО МАСЛО	кг	2.058.760,8	34,00
3	ОРИЗ	кг	56.017,0	30,00
4	БРАШНО ТИП 500	кг	551.459,0	18,00
5	ОРИЗОВА АРПА	кг	4.040,0	14,00
6	СОЛ (не за човечка употреба)	кг	1.139.273,0	3,00
7	ГРАВ	кг	50.050,0	60,00
8	МЛЕКО ВО ПРАВ (не за човечка уп.)	кг	1.550,0	10,00
9	КВАСЕЦ	кг	42.170,0	100,00
10	КВАСЕЦ (не за човечка употреба)	кг	4.000,0	10,00
11	РИБИ КОНЗЕРВИ	кг	9.006,0	99,00
12	РИБА ПАСТРМКА СВЕЖА	кг	5.689,0	190,00
13	МЕСНИ НАРЕЗОК 0,150 кг св./гов.	кг	159.490,8	120,00
14	ЈЕТРЕНИ ПАШТЕТИ	кг	5.280,0	100,00
15	СВИНСКИ ПАШТЕТИ 150Г	кг	18.300,0	120,00
16	ТЕСТЕНИНИ	кг	226.948,0	25,00
17	МЕСО СМРЗНАТО говедско	кг	4.996,0	80,00
18	САПУН - увоз	кг	180.808,0	10,00
19	САПУН - Алкалоид	кг	128.730,0	40,00
20	САПУН ВО САНДАЦИ - увоз	пакет	356,0	5,00
21	ЛОЈНИ СВЕКИ	кг	1.779,0	80,00
22	РОТО ХАРТИЈА 62 5/45	кг	11.165,0	3,00
23	РОТО ХАРТИЈА 54/45	кг	11.235,0	3,00
24	РОТО ХАРТИЈА 146/425	кг	3.998,0	3,00
25	РОТО ХАРТИЈА 43/70	кг	1.516,0	3,00
26	РОТО ХАРТИЈА 47/70	кг	4.859,0	3,00
27	РОТО ХАРТИЈА 61/65	кг	3.908,0	3,00
28	РОТО ХАРТИЈА 72/45	кг	3.830,0	3,00
29	РОТО ХАРТИЈА 72/80	кг	21.749,0	3,00
30	РОТО ХАРТИЈА 105/40	кг	4.143,0	3,00
31	ТАБАЧНА БЕЗДРВНА ХАР А1	кг	22.228,0	5,00
32	ТАБАЧНА БЕЗДРВНА ХАР Б1	кг	1.400,0	5,00

33	ОРДРАМ ГРАНУЛИ	кг	36.320,0	5,00
34	КАПТАН	кг	1.270,0	300,00
35	ЦИНЕБ Ц-65	кг	15.115,0	100,00
36	БАНВЕЛ А 20	лит	4.200,0	365,00
37	БАЗЕН БАКАРЕН КАРБОН	кг	2.772,0	27,00
38	ДИФУНАТ / ОХИСТИОН	лит	86.396,0	17,50
39	АКРИЛОНИТРИЛ МОНОМЕР	кг	1.999.650,0	0,60
40	ВИНИЛХЛОРИД	кг	1.200.000,0	0,70
41	ПВЦ-ПРАВ Т1651	кг	239.900,0	0,30
42	ФОЛПЕД	кг	3.983,0	0,20
43	МИКРОСУЛФ А 1	кг	17.855,0	75,00
44	БИЛАН А 200	кг	3.800,0	372,50
45	БИ 58 ЕЦ А/1 / ДИ 58	лит	2.110,0	379,00
46	ЕРДИКАН ЕКСТРА Е-6	лит	2.520,0	300,00
47	АЛУМИНИУМ СУЛФАТ	кг	375.040,0	10,00
48	ВОЛНА 2 КЛАСА А	кг	51.303,0	5,00
49	САНИТЕТ БАТА - бали	кг	92.300,0	100,00
50	ПАМУК	кг	36.137,95	40,00
51	ЛИМ ХВ 147 црно валан 0,8мм(1x2м)	кг	16.200,0	20,00
52	ШИБЕР ЛИВЕН ОЗ 400	бр	2,0	60.000,00
53	ШИБЕР ЛИВЕН 450	бр	2,0	70.000,00
54	ШИБЕР ЛИВЕН ОЗ 500	бр	2,0	80.000,00
55	ШИБЕР ЛИВЕН 600	бр	2,0	100.000,00
56	ОВАЛНИ ЗАТВАРАЧИ 200	бр	2,0	15.000,00
57	ОВАЛНИ ЗАТВАРАЧИ 250	бр	2,0	25.000,00
58	ОВАЛНИ ЗАТВАРАЧИ 300	бр	2,0	40.000,00
59	ОВАЛНИ ЗАТВАРАЧИ 350	бр	2,0	45.000,00
60	CASTROL AIRCOL PD 68 35b	кг	6.675,0	12,00
61	CASTROL ALPHA SP 68 128b	кг	17.238,0	12,00
62	CASTROL 460 SP	кг	5.760,0	12,00
63	CASTROL CLENVEX TD 2000 35b	кг	9.180,0	12,00
64	CASTROL HYPSPIN AWS 22 16b	кг	2.640,0	12,00
65	CASTROL AIRCOL PD 100 16b	кг	3.075,0	12,00
66	CASTROL ILOBROCH 11 5b	кг	1.045,0	12,00
67	CASTROL FLUID 180 9b	кг	1.449,0	12,00
68	CASTROL LOS 359/26 LM 6b	кг	960,0	12,00
69	CASTROL ILOFORM TON 180 2b	кг	480,0	12,00
70	CASTROL RUSTILO 32 5b	кг	845,0	12,00

71	CASTROL RUSTILO 33 2b	кг	344,0	12,00
72	CASTROL VARICUT B30 2b	кг	183,0	12,00
73	CASTROL ILOBROCH 13 10b	кг	1.950,0	12,00
74	CASTROL HYPSPIN AWS 10 4b	кг	680,0	12,00
75	CASTROL AIRCOL PD 150	кг	820,0	12,00
76	АРЕГАТ ЕИСЕМАН 3 кв (+разводна кутија и +кутија за кабли)	бр	4,0	18.000,00
77	ЧОРАПИ	пар	9.000,0	12,00
78	КОЛИЧКИ ДЕТСКИ	бр	5,0	200,00
79	ФОТИР МЕТРАЖА 210М	м.	2.597,8	90,00
80	ФОТИР МЕТРАЖА 140 М	м.	3.421,6	60,00
81	ДРВЕНИ ПАЛЕТИ 120X180 букови	бр	3.115	50,00

Почетните цени на стоките се на паритет ф-ко магацин на стоконите резерви.

Член 2

Продажбата на стоките од член 1 на оваа Одлука ќе се изврши по пат на јавно наддавање.
Постапката за јавното наддавање ќе ја спроведува комисија формирана од министерот за финансии.

Член 3

Средствата остварени од продажба на стоките од член 1 на оваа Одлука ќе се уплатуваат на посебна сметка на Бирото за стоконни резерви.

Член 4

Се задолжува Министерството за финансии - Биро за стоконни резерви да ја спроведе оваа Одлука.

Член 5

Оваа одлука влегува во сила со денот на објавувањето во "Службен весник на Република Македонија".

Бр. 23-2584/1
12 јули 2004 година
Скопје

Претседател на Владата
на Република Македонија,
Хари Костов, с.р.

956.

Врз основа на член 36, став 3 од Законот за Владата на Република Македонија ("Службен весник на Република Македонија" бр.59/00 и 12/03), Владата на Република Македонија, на седницата одржана на 5.07.2004 година, донесе

О Д Л У К А

ЗА ОБЕЗБЕДУВАЊЕ НА СТАНОВИ ЗА СПРОВЕДУВАЊЕ НА ЗАКОНОТ ЗА ДЕНАЦИОНАЛИЗАЦИЈА И ЗАКОНОТ ЗА ПОСЕБНИТЕ ПРАВА НА ПРИПАДНИЦИТЕ НА БЕЗБЕДНОСНИТЕ СИЛИ НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА И НА ЧЛЕНОВИТЕ НА НИВНИТЕ СЕМЕЈСТВА

Член 1

Со оваа одлука се обезбедуваат станови за спроведување на обврските од Законот за денационализација ("Службен весник на Република Македонија" бр. 20/98, 31/00 и 42/03) и Законот за посебните права на припадниците на безбедносните сили на Република Македонија и на членовите на нивните семејства ("Службен весник на Република Македонија" бр. 2/02, 17/03 и 30/04) со пренесување на правото на располагање на 76 станови со вкупна вредност од 2.598.803,71 ЕУР од Јавното претпријатие за стопанисување со станбен и деловен простор на Република Македонија на Владата на Република Македонија, Комисија за станбени прашања.

Член 2

Становите од член 1 на оваа одлука се со поединечна вредност и местоположба во поделните градови во Република Македонија и истите се наведени во прегледот кој е составен дел на оваа одлука.

Член 3

За спроведување на оваа одлука ќе се грижат Комисијата за станбени прашања на Владата на Република Македонија и Јавното претпријатие за стопанисување со станбен и деловен простор на Република Македонија.

Член 4

Оваа одлука влегува во сила осмиот ден од денот на објавувањето во "Службен весник на Република Македонија".

Бр. 23-2623/1
5 јули 2004 година
Скопје

Претседател на Владата
на Република Македонија,
Хари Костов, с.р.

Преглед

на ставени станови на располагање на
Комисијата за станбени прашања при Влада на Република Македонија врз основа на Законот
денационализација и Законот за посебните права на припадниците на безбедносните сили на
Република Македонија и на членовите на нивните семејства

Град Скопје

Објекти нас. Ново Лисиче и Стар Аеродром

Ред. Бр.	Адреса на станот - Објект	Влез на стан	Број на стан	Собност	Површина на станот во м ²	Ценаво Еур/м ²	Површина на подрум во м ²	Ценаво Еур/м ²	Вкупна вредност на станот / Еур	Вселив за
1	Објект 1.6 Б1 Б-1 Н.Лисиче	1	45	3	77.85	616.49	5.27	291.00	52,003.31	7 месеци
2	Објект 1.7 К1 Б-1 Н.Лисиче	1	10	2	73.47	624.71	4.37	291.00	49,527.36	8 месеци
3	Објект 1.7 К1 Б-1 Н.Лисиче	1	25	2	73.47	624.71	4.70	291.00	49,628.19	8 месеци
4	Објект 1.7 К1 Б-1 Н.Лисиче	1	31	3	82.32	615.68	4.37	291.00	54,551.89	8 месеци
5	Објект 1.14 Б1 Б1 Н.Лисиче	1	13	3	72.84	611.49	5.36	291.00	48,405.83	8 месеци
6	Објект 1.14 Б1 Б1 Н.Лисиче	1	40	2	62.21	644.12	5.27	291.00	43,684.64	8 месеци
7	Објект 1.14 Б1 Б1 Н.Лисиче	1	46	2	64.36	600.10	5.80	291.00	42,326.00	8 месеци
Вкупно:					506.52		35.38		340,127.22	

Град Битола

Објект Довлецик 2 Ламела 1

Ред. Бр.	Адреса на станот	Влез Ламела	Број на стан	Собност	Површина на станот во м ²	Цена(ЕУ Р/м ²)	Површина на подрум во м ²	Цена(ЕУ Р/м ²)	Вкупна цена на станот (ЕУР)	Вселив за
1	Довлецик 2	1	2	3	71.89	480.61	7.04	240.30	36,771.90	7 месеци
2	Довлецик 2	1	5	2	58.36	480.61	7.21	240.30	30,210.10	7 месеци
3	Довлецик 2	1	9	2	58.36	480.61	7.07	240.30	29,592.90	7 месеци
4	Довлецик 2	1	10	3	71.89	480.61	6.98	240.30	36,757.50	7 месеци
5	Довлецик 2	1	12	1	34.76	480.61	7.01	240.30	18,297.70	7 месеци
6	Довлецик 2	1	13	2	57.44	480.61	8.16	240.30	28,265.90	7 месеци
7	Довлецик 2	1	14	3	72.15	480.61	8.29	240.30	35,755.80	7 месеци
8	Довлецик 2	1	15	2	57.58	480.61	8.48	240.30	28,982.60	7 месеци
9	Довлецик 2	1	16	1	37.25	480.61	8.46	240.30	19,090.90	7 месеци
Вкупно:					519,68		68,70		263,725,70	

Град Гевгелија

Објект: Гординија

Ред. бр.	Адреса на станот	Влез	Број на стан	Собност	Површина на станот во м ²	Ценаво Еур/м ²	Површина на подрум во м ²	Ценаво Еур/м ²	Вкупна вредност на станот / Еур	Вселив
1	Г.П.Одреди	1	6	3	106,10	597,20	3,05	304,13	64.290,52	
2	Г.П.Одреди	1	10	3	106,10	597,20	4,61	304,13	64.764,96	
3	Г.П.Одреди	1	13	1	47,98	597,20	4,35	304,13	29.181,11	
4	Г.П.Одреди	1	16	1	48,68	597,20	3,51	304,13	29.332,08	
5	Г.П.Одреди	2	4	3	86,14	597,20	3,00	304,13	52.349,12	
6	Г.П.Одреди	2	7	2	69,15	597,20	3,09	304,13	42.236,14	
7	Г.П.Одреди	2	8	3	86,14	597,20	3,31	304,13	52.449,48	
8	Г.П.Одреди	2	9	3	86,14	597,20	3,12	304,13	52.391,69	
9	Г.П.Одреди	2	10	2	69,15	597,20	3,00	304,13	42.181,40	
10	Г.П.Одреди	2	11	2	69,15	597,20	3,12	304,13	42.245,27	
11	Г.П.Одреди	2	12	3	86,14	597,20	4,45	304,13	52.796,19	
12	Г.П.Одреди	2	13	1	48,68	580,62	4,27	304,13	29.563,22	
13	Г.П.Одреди	2	14	2	57,34	580,62	3,39	304,13	34.323,75	
14	Г.П.Одреди	2	15	2	57,34	580,62	3,10	304,13	34.323,75	
15	Г.П.Одреди	2	16	1	48,68	580,62	-	-	28.264,58	
Вкупно:					1.072,91		49,37		650.693,26	

Град Штип

Објект Блок 22

Ред. бр.	Адреса на станот	Влез	Број на стан	Собност	Површина на станот во м ²	Цена(ЕУР/м ²)	Површина на подрум во м ²	Цена(ЕУР/м ²)	Вкупна цена на станот (ЕУР)	Вселив за
1	Џемал Бједик 54	1	21	2,0	62,86	449,94	9,39	225,00	30.396,00	6 месеци
2	Џемал Бједик 54	1	22	2,0	63,87	449,94	8,28	224,97	30.601,00	6 месеци
3	Џемал Бједик 56	2	17	2,0	63,84	449,94	6,72	225,00	30.236,00	6 месеци
Вкупно:					190,57		24,39		91.233,00	

Град Прилеп

Објект: Станбено деловен објект Табана - Ламела А

Ред. бр.	Адреса на станот	Влез	Број на стан	Собност	Површина на станот во м ²	Ценаво Еур/м ²	Површина на подрум во м ²	Ценаво Еур/м ²	Вкупна вредност на станот / Еур	Вселив за
1	Ул.11 Октомври	1	16	2	57,52	441,00	9,40	225,00	27.481,00	6 месеци
2	Ул.11 Октомври	1	17	2	57,52	436,50	8,00	225,00	26.907,48	6 месеци
3	Ул.11 Октомври	1	20	2	57,52	432,00	9,60	225,00	27.008,64	6 месеци
4	Ул.11 Октомври	1	21	1	35,64	428,40	10,90	225,00	17.720,68	6 месеци
Вкупно:					208,20		37,90		99.118,12	

Град Струга

Објект:Станбено деловен

Ред. бр.	Адреса на станот	Влез	Број на стан	Собност	Површина на станот во м ²	Цена (ЕУР/ м ²)	Површина на подрум во м ²	Цена(ЕУР/м ²)	Вкупна цена на станот (ЕУР)	Вселив за
1	Маршал Тито Л-1	1	21	3,0	81,73	468,00	7,05	234,00	39.899,34	
2	Маршал Тито Л-1	1	20	2,0	61,11	468,00	6,21	234,00	30.052,62	
Вкупно:					142,84		13,26		69.952,00	

Град Куманово

Објект: Станбено деловен објект П+3+Пк

Ред. бр.	Адреса на станот	Влез	Број на стан	Собност	Површина на станот во м ²	Ценаво Еур/м ²	Површина на подрум во м ²	Ценаво Еур/м ²	Вкупна вредност на станот / Еур	Вселив за
1	Ул.Илинденска бб		1	4,0	118,00	522,00	13,68	265,00	65.612,70	18 месеци
2	Ул.Илинденска бб		2	3	84,54	527,00	13,92	265,00	48.241,38	18 месеци
3	Ул.Илинденска бб		4	3,0	91,14	535,00	11,92	265,00	51.918,70	18 месеци
4	Ул.Илинденска бб		6	1,5	41,29	541,00	13,66	265,00	25.957,79	18 месеци
5	Ул.Илинденска бб		8	3,0	84,54	532,00	13,80	265,00	48.632,28	18 месеци
6	Ул.Илинденска бб		11	1,5	42,74	546,00	13,66	265,00	26.955,94	18 месеци
7	Ул.Илинденска бб		12	1,5	41,29	546,00	14,36	265,00	26.349,74	18 месеци
8	Ул.Илинденска бб		14	3,0	84,54	521,00	13,80	265,00	47.702,35	18 месеци
9	Ул.Илинденска бб		15	2,5	69,31	522,00	13,66	265,00	39.831,04	18 месеци
10	Ул.Илинденска бб		17	1,5	42,74	536,00	13,66	265,00	26.528,54	18 месеци
11	Ул.Илинденска бб		18	1,5	41,29	536,00	20,85	265,00	27.656,69	18 месеци
12	Ул.Илинденска бб		20	3,0	84,55	507,00	13,68	265,00	46.492,05	18 месеци
13	Ул.Илинденска бб		21	2,5	69,33	508,00	14,18	265,00	38.977,34	18 месеци
14	Ул.Илинденска бб		22	3,0	91,14	512,00	12,12	265,00	49.857,48	18 месеци
15	Ул.Илинденска бб		23	1,5	42,74	521,00	0,00	0,00	22.267,54	18 месеци
Вкупно:					1.029,18		196,95		592.981,56	

Град Кичево

Објект: Станбена зграда П+4+Пк

Населба: Ложионица

Ред. бр.	Адреса на станот	Влез	Број на стан	Собност	Површина на станот во м ²	Ценаво Еур/м ²	Површина на подрум во м ²	Ценаво Еур/м ²	Вкупна вредност на станот / Еур	Вселив за
1	Рудничка бб	2	16	2	45,90	465,28	4,37		21.356,00	замена за стан бр.17
2	Борис Кидрич бб	3	16	1	34,07	444,82	6,66	222,41	16.636,27	3 месеци
3	Борис Кидрич бб	2	16	2	57,52	444,82	8,22	222,41	27.414,26	3 месеци
4	Рудничка бб	2	4	2	44,70	465,28	4,03		20.798,00	замена за стан бр.13
5	Борис Кидрич бб	2	1	2	57,23	475,00	4,01		29.089,00	замена за стан бр.2
6	Борис Кидрич бб	3	17	2	53,93	419,26	7,13	222,41	24.196,48	3 месеци
7	Борис Кидрич бб	2	17	2	56,11	419,26	15,92	222,41	27.065,45	3 месеци
Вкупно:					349,46		50,34		166.555,46	

Град Струмица

Ред. бр.	Адреса на станот	Влез	Број на стан	Собност	Површина на станот во м ²	Ценаво Еур/м ²	Површина на подрум во м ²	Ценаво Еур/м ²	Вкупна вредност на станот / Еур	Вселив за
1	Ул.Ристо Курчиев бр.1	1	15	1	41,71	435,00	6,06	153,00	19.071,03	Веднаш
2	Ул.Ристо Курчиев бр.1	1	20	1	41,71	435,00	6,06	153,00	19.071,03	Веднаш
3	Ул.Ристо Курчиев бр.1	1	24	1	50,02	435,00	6,06	153,00	22.685,88	Веднаш
4	Ул.Ристо Курчиев бр.1	1	25	1	41,71	409,00	6,77	153,00	18.095,20	Веднаш
			8							Замена со ст.26
5	Ул.Г.Василев бр.40	1	8	Г	26,00	490,00	4,53	205,00	13.668,65	
6	Ул.Г.Василев бр.40	1	29	Г	26,04	490,00	2,99	204,52	13.372,00	5 месеци
7	Ул.Г.Василев бр.40	1	32	Г	26,04	490,00	2,99	204,52	13.372,00	5 месеци
8	Ул.Г.Василев бр.40	1	18	2	58,94	490,00	4,42	204,52	29.785,00	5 месеци
9	Ул.Г.Василев бр.40	1	19	2	58,94	490,00	4,65	204,52	29.832,00	5 месеци
10	Ул.Г.Василев бр.40	1	25	2	58,94	490,00	4,22	204,52	29.744,00	5 месеци
Вкупно:					430,05		48,75		208.697,00	

Град Охрид

Објект: Охридати Б10

Ред. бр.	Адреса на станот	Влез	Број на стан	Собност	Површина на станот во м ²	Цена во Еур/м ²	Површина на подрум во м ²	Цена во Еур/м ²	Вкупна вредност на станот / Еур	Вселив за
1	Колекторска бб	1	1	2	65,58	636,00	0,00	0,00	41.709,10	Веднаш
Вкупно:					65,58		0,00		41.709,10	

Град Берово

Објект: Станбено деловен објект П+4+Пк

Ред. бр.	Адреса на станот	Влез	Број на стан	Собност	Површина на станот во м ²	Цена во Еур/м ²	Површина на подрум во м ²	Цена во Еур/м ²	Вкупна вредност на станот / Еур	Вселив за
1	Партизанска бр.10	1	19	1,5	46,00	310,00	7,00	155,00	15.345,00	Веднаш
Вкупно:					46,00		7,00		15.345,00	

Град Крива Паланка

Објект: Станбена зграда П+4 Ламела 2

Ред. бр.	Адреса на станот	Влез	Број на стан	Собност	Површина на станот во м ²	Цена во Еур/м ²	Површина на подрум во м ²	Цена во Еур/м ²	Вкупна вредност на станот / Еур	Вселив
1	Населба - Грамаѓе	1	18	2	64,50	370,60	6,00	179,95	24.983,40	Веднаш
2	Населба - Грамаѓе	1	17	2	64,50	370,60	6,00	179,95	24.983,40	Веднаш
Вкупно:					129,00		12,00		49.966,41	

ПРЕГЛЕД

на станови ставени на располагање на Владата на Република Македонија
Комисија за станбени прашања

Реден број	Подрачна Единица	Вкупен број на станови	Површина на стан во м/2	Површина на подрум во м/2	Вкупна вредност ЕУРО
1	Скопје	7	506.52	35.38	340,127.22
2	Битола	9	519.68	68.70	263,725.70
3	Охрид	1	65.58	0.00	41,709.10
4	Гевгелија	15	1,072.91	49.37	650,693.26
5	Прилеп	4	208.20	37.90	99,118.00
6	Кичево	7	349.46	50.34	166,555.46
7	Кочани	1	46.00	7.00	15,345.00
8	Куманово	17	1,158.18	208.95	642,947.97
9	Штип	3	190.57	24.39	91,233.00
10	Кавадарци	-	0.00	0.00	0.00
11	Струмица	10	430.05	48.75	208,697.00
12	Тетово	-	0.00	0.00	0.00
13	Велес	-	0.00	0.00	0.00
14	Струга	2	142.84	13.26	69,652.00
ВКУПНО		76	4,689.99	544.04	2,589,803.71

957.

Врз основа на член 36, став 3 од Законот за Владата на Република Македонија ("Службен весник на Република Македонија" бр.59/00 и 12/03), член 23 од Законот за склучување, ратификација и извршување на меѓународни договори ("Службен весник на Република Македонија" бр.5/98) и членовите 108 и 109 од Спогодбата за стабилизација и асоцијација меѓу Република Македонија и Европските заедници и нивните земји членки ("Службен весник на Република Македонија" бр.13/01), Владата на Република Македонија, на седницата, одржана на 19 јули 2004 година, донесе

О Д Л У К А

ЗА УСВОЈУВАЊЕ НА ДЕЛОВНИКОТ ЗА РАБОТА НА СОВЕТОТ ЗА СТАБИЛИЗАЦИЈА И АСОЦИЈАЦИЈА, ВКЛУЧУВАЈЌИ ГО И ДЕЛОВНИКОТ ЗА РАБОТА НА КОМИТЕТОТ ЗА СТАБИЛИЗАЦИЈА И АСОЦИЈАЦИЈА

1. Со оваа одлука се усвојува Деловникот за работа на Советот за стабилизација и асоцијација, вклучувајќи го и Деловникот за работа на Комитетот за стабилизација и асоцијација.
2. Составен дел на оваа одлука е Деловникот за работа на Советот за стабилизација и асоцијација, вклучувајќи го и Деловникот за работа на Комитетот за стабилизација и асоцијација.
3. Оваа одлука влегува во сила со денот на објавувањето во "Службен весник на Република Македонија".

Бр. 23-2211/1
19 јули 2004 година
Скопје

Претседател на Владата
на Република Македонија,
Хари Костов, с.р.

Одлука бр. 1/2004 на Советот за стабилизација и асоцијација меѓу Република Македонија и Европските заедници, на 28.05.2004 година за усвојување на Деловник за работа

СОВЕТОТ ЗА СТАБИЛИЗАЦИЈА И АСОЦИЈАЦИЈА

Имајќи ја предвид Спогодбата за стабилизација и асоцијација меѓу и Република Македонија една страна, и Европските заедници и нивните земји членки, од друга страна, а особено членовите 108, 109, 110, 111, 112 и 113 од истата:

Со оглед на тоа што Спогодбата стапи на сила на 1 април 2004,

Одлучи за следново:

Член 1

Претседателство

Со Советот за стабилизација и асоцијација наизменично ќе претседава, во периоди од по 12 месеци, претставник на Владата на Република Македонија и претставник на Советот на Европската Унија во име на Заедницата и земјите членки. Првиот период ќе започне на денот на првиот состанок на Советот за стабилизација и асоцијација и ќе заврши на 31 декември 2004.

Член 2

Состаноци

Советот за стабилизација и асоцијација редовно ќе се состанува, на министерско ниво, еднаш годишно. Специјални седници на Советот за стабилизација и асоцијација може да бидат одржани на барање на која било од страните, доколку страните се договорат за тоа. Доколку страните не се договорат поинаку, секој состанок на Советот за стабилизација и асоцијација ќе биде одржан на вообичаеното место за средби на Советот на Европската Унија во време договорено од двете страни. Состаноците на Советот за стабилизација и асоцијација ќе бидат свикани заеднички од страна на Секретарите на Советот за стабилизација и асоцијација во договор со Претседателот.

Член 3

Претставување

Членовите на Советот за стабилизација и асоцијација може да бидат застапувани од претставник доколку не можат да учествуваат лично. Доколку некој член сака да биде застапуван на тој начин, тој мора да го извести Претседателот за името на својот претставник пред средбата на која треба да биде застапуван. Претставникот на членот на Советот за стабилизација и асоцијација ќе ги има сите права на членот кој го застапува.

Член 4

Делегации

Членовите на Советот за стабилизација и асоцијација може да бидат придружувани од службеници. Пред секој состанок, Претседателот ќе биде известен за предвидениот состав на делегацијата на секоја Страна. Претставник на Европската инвестициона банка ќе присуствува на состаноците на Советот за стабилизација и асоцијација како набљудувач, кога на дневниот ред ќе има точки од интерес за Банката. Советот за стабилизација и асоцијација може да покани лица кои не се нагови членови да присуствуваат на состаноците со цел да дадат податоци за одредени прашања.

Член 5

Секретаријат

Службеник на Мисијата на Република Македонија во Брисел и службеник на Генералниот секретаријат на Советот на Европската Унија ќе дејствуваат заеднички како Секретари на Советот за стабилизација и асоцијација.

Член 6

Кореспонденција

Кореспонденцијата која се однесува на Советот за стабилизација и асоцијација ќе се доставува на Претседателот на Советот за стабилизација и асоцијација на адреса на Генералниот секретаријат на Советот на Европската Унија. Двајцата Секретари ќе обезбедат кореспонденцијата да биде доставена до Претседателот на Советот за стабилизација и асоцијација, а соодветно доколку има потреба, ќе ја достават и до другите членови на Советот за стабилизација и асоцијација. Кореспонденција ќе се доставува до Генералниот секретаријат на Комисијата, Постојаните претставништва на земјите членки и Мисијата на Република Македонија во Брисел. Комуникациите од Претседателот на Советот за стабилизација и асоцијација ќе бидат доставени до адресатите од страна на двајцата Секретари и доставени соодветно доколку има потреба до другите членови на Советот за стабилизација и асоцијација на адресите назначени во претходниот став.

Член 7

Јавност

Освен ако не биде поинаку одлучено, состаноците на Советот за стабилизација и асоцијација нема да бидат јавни.

Член 8

Дневен ред за состаноците

1. Претседателот ќе состави предлог дневен ред за секој состанок. Тој ќе биде доставен од страна на Секретарите на Советот за стабилизација и асоцијација на адресатите споменати во член 6, не подоцна од 15 дена пред почетокот на состанокот. Предлог дневниот ред ќе ги вклучува и точките за кои Претседателот добил барање да бидат ставени на дневниот ред не подоцна од 21 ден пред почетокот на состанокот, со тоа што точките за кои нема да биде доставена соодветна документација до Секретарите не подоцна од датумот на доставување на дневниот ред, нема да бидат впишани во предлог дневниот ред. Дневниот ред ќе биде усвоен од Советот за стабилизација и асоцијација на почетокот на секој состанок. Дополнителна точка може да се стави на дневниот ред само во согласност на двете Страни.

2. Претседателот може, во договор со двете Страни, да ги скрати временските рамки дефинирани во став 1 со цел да се земат предвид потребите за определен случај.

Член 9

Записници

Предлог записникот од секоја средба ќе биде составен од двајцата Секретари. Записникот, како општо правило, ќе го наведе следново за секоја точка од дневниот ред:

- документацијата поднесена до Советот за стабилизација и асоцијација,
- барањата за внесување на изјави од страна на членки на Советот за стабилизација и асоцијација,
- Уسوените одлуки и дадените препораки, договорените изјави и усвоените заклучоци.

Предлог записникот ќе биде поднесен до Советот за стабилизација и асоцијација за одобрување. По усвојувањето, записникот ќе биде потпишан од Претседателот и двајцата Секретари. Записникот ќе биде депониран во архивите на Генералниот Секретаријат на Советот на Европската Унија, кој ќе дејствува како депозитар на документи на Асоцијацијата. Заверена копија ќе биде испратена на сите адресати споменати во Член 6.

Член 10

Одлуки и Препораки

1. Советот за стабилизација и асоцијација со заеднички договор меѓу Страните ќе ги усвојува одлуките и ќе ги донесува препораките. За време на периодот меѓу заседанијата, Советот за стабилизација и асоцијација може да донесе одлуки и да дава препораки во писмена постапка доколку се согласат двете Страни.

2. Одлуките и препораките на Советот за стабилизација и асоцијација, во смисол на член 110 од Спогодбата за стабилизација и асоцијација, ќе се означат како "Одлука" и "Препорака" со сериски број, со датум на усвојување и опис на предметот на одлуката односно препораката. Одлуките и препораките на Советот за асоцијација и стабилизација ќе бидат потпишани од Претседателот и потврдени од двајцата Секретари. Одлуките и препораките ќе бидат доставени до сите адресати кои се споменуваат погоре во член 6. Секоја Страна може да реши да ги објави одлуките и препораките на Советот за стабилизација и асоцијација во нивните службени гласила.

Член 11

Јазици

Службените јазици на Советот за стабилизација и асоцијација ќе бидат службените јазици на двете Страни. Доколку не биде решено поинаку, Советот за стабилизација и асоцијација ќе работи на јазиците на кои е составена документацијата.

Член 12

Трошоци

Република Македонија и Заедницата ќе ги покријат трошоците кои ќе произлезат од нивното учество на состаноците на Советот за стабилизација и асоцијација, во однос на персоналот, патни трошоци и дневници, како и за поштенски и телекомуникациски трошоци. Трошоците за преведување на состаноците, преводи и репродуцирање на документи ќе ги сноси Заедницата, со исклучок на трошоците во врска со преведувањето на состаноците и документите на и од службениот јазик на Република Македонија, кои ќе ги сноси Република Македонија. Другите трошоци кои се однесуваат на организацијата на состаноците ќе ги сноси страната домаќин на состаноците.

Член 13

Комитет за стабилизација и асоцијација

1. Се воспоставува Комитет за стабилизација и асоцијација кој ќе помага на Советот за стабилизација и асоцијација во извршувањето на неговите должности. Тој ќе биде составен од претставници на Владата на Република Македонија, од една страна, и од претставници на Советот на Европската Унија и на претставници на Комисијата на Европските Заедници, од друга страна, вообичаено на ниво на високи владини претставници.

2. Комитетот за стабилизација и асоцијација ќе ги подготви средбите и работата на Советот за стабилизација и асоцијација, ќе ги имплементира одлуките на Советот за стабилизација и асоцијација и, воопшто, ќе се грижи за континуитетот на односите на асоцијација и соодветното функционирање на Спогодбата за стабилизација и асоцијација. Тој ќе ги разгледува сите прашања кои може да бидат разгледувани од Советот за стабилизација и асоцијација како и секое друго прашање кое може да произлезе од секојдневната имплементација на Спогодбата за стабилизација и асоцијација. Тој ќе поднесува предлози или предлог одлуки за усвојување од Советот за стабилизација и асоцијација.

3. Во случаите кога Спогодбата за стабилизација и асоцијација налага обврска за консултација, или можност за консултација, таквата консултација ќе се врши во рамките на Комитетот за стабилизација и асоцијација доколку така биде договорено од двете Страни.

4. Деловникот за работа на Комитетот за стабилизација и асоцијација е приложен кон оваа Одлука.

За Советот за стабилизација и асоцијација
Претседавач

Анекс I

Деловник за работата на Комитетот за стабилизација и асоцијација

Член 1

Претседавање

Со Комитетот за стабилизација и асоцијација наизменично, во периоди од по 12 месеци ќе претседаваат претставник на Владата на Република Македонија и претставник на Европската комисија, од името на Заедницата и нејзините земји-членки. Првиот период ќе започне на датумот на првиот состанок на Советот за стабилизација и асоцијација и ќе заврши на 31 декември 2004 г.

Член 2

Состаноци

Комитетот за стабилизација и асоцијација ќе се состанува секогаш кога тоа го бараат околностите, со согласност на двете Страни. Секој состанок на Комитетот за стабилизација и асоцијација ќе се одржува во време и на место договорено меѓу двете Страни. Состаноците на Комитетот за стабилизација и асоцијација ќе ги свикува Претседавачот.

Член 3

Делегации

Пред секој состанок, Претседавачот ќе биде информиран за планираниот состав на делегацијата на секоја од Страните.

Член 4

Секретаријат

Службеник на Владата на Република Македонија и службеник на Европската комисија заеднички ќе дејствуваат како Секретари на Комитетот за стабилизација и асоцијација. Целата комуникација од и до Претседавачот на Комитетот за стабилизација и асоцијација предвидена со оваа Одлука ќе биде доставена до Секретарите на Комитетот за стабилизација и асоцијација и до Секретарите и Претседателот на Советот за стабилизација и асоцијација.

Член 5

Јавност

Освен доколку не се одлучи поинаку, состаноците на Комитетот за стабилизација и асоцијација нема да бидат јавни.

Член 6

Дневен ред за состаноците

1. Претседавачот ќе состави предлог дневен ред за секој состанок. Истиот ќе биде доставен до Секретарите на Комитетот за стабилизација и асоцијација на адресатите наведени во членот 4, не подоцна од 15 дена пред почетокот на состанокот. Предлог дневниот ред ќе вклучи точки во однос на кои Претседавачот добил барање да бидат ставени на дневниот ред, не подоцна од 21 ден пред почетокот на состанокот, со тоа што точките за кои нема да биде доставена соодветна документација до Секретарите не подоцна од датумот на доставување на дневниот ред, нема да бидат впишани во предлог дневниот ред. Комитетот за стабилизација и асоцијација може да побара присуство на експерти на состаноците за да дадат информации за одредени теми. Комитетот за стабилизација и асоцијација ќе го усвои дневниот ред на почетокот на секој состанок. Доколку двете Страни се согласат, во дневниот ред може да се вклучи и друга точка, освен оние кои се наведени во предлог дневниот ред.

2. Претседавачот, врз основа на согласноста на двете Страни, може да ги намали временските рокови наведени во ставот 1, со цел да се земат предвид барањата во однос на конкретен случај.

Член 7

Записници

За секој состанок ќе се води записник, кој ќе се заснова врз сумарниот преглед од Претседавачот на заклучоците усвоени од Комитетот за стабилизација и асоцијација. Откога Комитетот за стабилизација и асоцијација ќе го одобри записникот, тој ќе биде потпишан од Претседавачот и Секретарите и ќе се депонира кај секоја од Страните. Примерок од записникот ќе се достави на секој од адресатите наведени во членот 4.

Член 8

Одлуки и препораки

Во конкретните случаи во кои Комитетот за стабилизација и асоцијација е овластен од Советот за стабилизација и асоцијација, според членот 110 од Спогодбата за стабилизација и асоцијација, да донесе одлука, или да даде препорака, овие акти ќе бидат именувани како "Одлука" и "Препорака", по што ќе следи серискиот број на одлуката, односно препораката, потоа датумот на нивното усвојување, и описот на предметот на одлуката, односно препораката. Одлуките и препораките ќе се усвојуваат со согласност на Страните. Одлуките и препораките на Комитетот за стабилизација и асоцијација ќе бидат потпишани од Претседателот и потврдени од двата Секретари и ќе бидат доставени на адресатите наведени во членот 4 од овој Анекс. Секоја страна може да одлучи да ги објави одлуките и препораките на Комитетот за стабилизација и асоцијација во своите службени гласила.

Член 9 Трошоци

Република Македонија и Заедницата ќе ги покријат трошоците кои ќе настанат со нивното учество на состаноците на Комитетот за стабилизација и асоцијација, во однос на персоналот, патните трошоци, дневниците и поштенските и телекомуникациските трошоци. Трошоците за услугите за преведување во текот на состаноците, и за преведувањето и репродуцирањето на документите ќе бидат покриени од Заедницата, со исклучок на трошоците во однос на преведувањето на состаноците и на докумантите од и на службениот јазик на Република Македонија, кои ќе бидат покриени од страна на Република Македонија. Другите трошоци во врска со организацијата на состаноците ќе бидат покриени од Страната која е домаќин на состанокот.

Член 10

Поткомитети и специјални групи

Комитетот за стабилизација и асоцијација може да формира поткомитети или специјални групи кои ќе работат под надлежност на Комитетот за стабилизација и стабилизација пред кого ќе поднесуваат извештаи по секој одржан состанок. Комитетот за стабилизација и асоцијација може да одлучи да укине било кој постоечки поткомитет или група, да го утврди или да го измени нивниот делокруг на работа, или да воспостави натамошни поткомитети или групи кои ќе му помогнат во извршувањето на неговите должности. Овие поткомитети и групи нема да имаат овластување да донесуваат одлуки.

958.

Врз основа на член 6, став 2 од Законот за концесии (“Службен весник на Република Македонија“ бр. 25/02 и 24/03) и член 86 од Законот за минералните сировини (“Службен весник на Република Македонија“ бр. 18/99 и 29/02), Владата на Република Македонија, на седницата одржана на 19 јули 2004 година, донесе

О Д Л У К А
ЗА ДАВАЊЕ КОНЦЕСИЈА ЗА ЕКСПЛОАТАЦИЈА
НА МИНЕРАЛНАТА СУРОВИНА ТЕРМОМИНЕ-
РАЛНА ВОДА И ПЕЛОИТ НА ДПТУ “ПОСЕЈДОН
МБ“ ЕКСПОРТ-ИМПОРТ ДООЕЛ, СКОПЈЕ НА
ЛОКАЛИТЕТОТ КАЈ НЕГОРСКИ БАЊИ ВО АТА-
РОТ НА С. МРЗЕНЦИ, ОПШТИНА ГЕВГЕЛИЈА

1. На ДПТУ “ПОСЕЈДОН МБ“ експорт-импорт ДООЕЛ Скопје се дава концесија за експлоатација на минералната сировина термоминерална вода и пелоит на локалитетот кај Негорски Бањи во атарот на с. Мрзенци, општина Гевгелија, со површина на простор на концесија за експлоатација дефиниран со точки меѓусебно поврзани со прави линии, а точките дефинирани со координати како е дадено во табелата, и тоа:

ТОЧКА	КООРДИНАТА X	КООРДИНАТА Y
T-1	4.559.458,00	7.625.818,00
T-2	4.559.487,00	7.625.890,00
T-3	4.559.432,00	7.625.912,00
T-4	4.559.402,00	7.625.842,00

Површината на просторот на експлоатационото поле од точка 1 на оваа одлука изнесува $P=0,0045 \text{ km}^2$.

2. Времетраењето на дадената концесија од точка 1 на оваа одлука ќе се определи во Договорот за концесија согласно Законот за минералните сировини.

3. Висината на надоместокот за дадената концесија од точка 1 на оваа одлука ќе се определи во Договорот за концесија, согласно Одлуката за определување на критериуми за висината на надоместокот за концесии за вршење детални геолошки истражувања и експлоатација на минерални сировини (“Службен весник на Република Македонија“ бр. 22/03).

4. Начинот, роковите и гаранцијата за плаќањето на надоместоците ќе се определи во Договорот за концесија.

5. За површината на точка 1 од оваа одлука, ЈП “Македонски шуми“ треба благовремено да изврши сеча на шумата, а истовремено ДПТУ “ПОСЕЈДОН МБ“

експорт-импорт ДООЕЛ Скопје, треба да изврши пошумување на соодветна површина која ќе ја определи ЈП “Македонски шуми”.

6. Како почеток на концесијата ќе се смета денот на потпишувањето на Договорот за концесија.

7. Во име на Владата на Република Македонија, Договорот за концесија ќе го потпише министерот за економија.

8. Оваа одлука влегува во сила наредниот ден од денот на објавувањето во “Службен весник на Република Македонија”.

Бр. 23-2528/1
19 јули 2004 година
Скопје

Претседател на Владата
на Република Македонија,
Хари Костов, с.р.

959.

Врз основа на член 6, став 2 од Законот за концесии (“Службен весник на Република Македонија“ бр. 25/02 и 24/03) и член 86 од Законот за минералните сировини (“Службен весник на Република Македонија“ бр. 18/99 и 29/02), Владата на Република Македонија, на седницата одржана на 19 јули 2004 година, донесе

О Д Л У К А ЗА ДАВАЊЕ КОНЦЕСИЈА ЗА ЕКСПЛОАТАЦИЈА НА МИНЕРАЛНАТА СУРОВИНА ПОДЗЕМНА ВОДА ЗА ПИЕЊЕ-ФЛАШИРАЊЕ НА “БИЛЈАНА“ ЉУБОСАВ И ДР. УВОЗ-ИЗВОЗ ДОО, СКОПЈЕ НА ЛОКАЛИТЕТОТ КАЈ С. ЛОЖАНИ, ОПШТИНА СТРУГА

1. На “БИЛЈАНА“ Љубосав и др. увоз-извоз ДОО Скопје се дава концесија за експлоатација на минералната суровина подземна вода за пиење-флаширање на локалитетот кај с. Ложани, општина Струга со површина на простор на концесија за експлоатација дефиниран со точки меѓусебно поврзани со прави линии, а точките дефинирани со координати како е дадено во табелава, и тоа:

ТОЧКА	КООРДИНАТА X	КООРДИНАТА Y
T-1	4.564.600,00	7.473.040,00
T-2	4.564.800,00	7.473.040,00
T-3	4.564.800,00	7.473.240,00
T-4	4.564.600,00	7.473.240,00

Површината на просторот на експлоатационото поле од точка 1 на оваа одлука изнесува $P=0,04 \text{ km}^2$.

2. Времетраењето на дадената концесија од точка 1 на оваа одлука ќе се определи во Договорот за концесија согласно Законот за минералните сировини.

3. Висината на надоместокот за дадената концесија од точка 1 на оваа одлука ќе се определи во Договорот за концесија, согласно Одлуката за определување на критериуми за висината на надоместокот за концесии за вршење детални геолошки истражувања и експлоатација на минерални сировини (“Службен весник на Република Македонија“ бр. 22/03).

4. Начинот, роковите и гаранцијата за плаќањето на надоместоците ќе се определи во Договорот за концесија.

5. Како почеток на концесијата ќе се смета денот на потпишувањето на Договорот за концесија.

6. Во име на Владата на Република Македонија, Договорот за концесија ќе го потпише министерот за економија.

7. Оваа одлука влегува во сила наредниот ден од денот на објавувањето во “Службен весник на Република Македонија”.

Бр. 23-2529/1
19 јули 2004 година
Скопје

Претседател на Владата
на Република Македонија,
Хари Костов, с.р.

960.

Врз основа на член 10 од Законот за угостителска и туристичка дејност (“Службен весник на Република Македонија“ бр. 23/95, 33/00, 25/02 и 28/03), Владата на Република Македонија, на седницата одржана на 12.07.2004 година, донесе

О Д Л У К А ЗА ИЗМЕНУВАЊЕ И ДОПОЛНУВАЊЕ НА ОДЛУКАТА ЗА ОПРЕДЕЛУВАЊЕ НА РАБОТНОТО ВРЕМЕ НА УГОСТИТЕЛСКИТЕ ОБЈЕКТИ ЗА СМЕСТУВАЊЕ И УГОСТИТЕЛСКИТЕ ОБЈЕКТИ ЗА ИСХРАНА, ТУРИСТИЧКИТЕ БИРОА И ТУРИСТИЧКИТЕ АГЕНЦИИ

Член 1

Во Одлуката за определување на работното време на угостителските објекти за сместување и угостителските објекти за исхрана, туристичките бироа и туристичките агенции (“Службен весник на Република Македонија“ бр. 28/2003), член 3 се брише.

Член 2

Член 4 се менува и гласи:

“Угостителските објекти за сместување (хотели, мотели, пансиони, туристички населби, ноќевалишта, одморалишта и кампови), можат да работат од 00,00 до 24,00 часот, а угостителските објекти за исхрана кои се во состав на објектите за сместување после 24,00 часот можат да даваат само угостителски услуги за брза храна.

Угостителските објекти за исхрана, без оглед на видот, кои претставуваат една градежна целина лоцирани на граничните премини, аеродроми и железнички станици можат да работат од 00,00 до 24,00 часот.

Угостителските објекти за исхрана без оглед на видот на угостителските услуги може да работат од 07,00 до 24,00 часот.

Угостителските објекти за исхрана без оглед на видот на угостителските услуги во деновите петок и сабота, спроти празнични денови и празнични денови, како и во периодот од 01 јуни до 31 август и во периодот од 25 декември до 15 февруари можат да работат од 07,00 до 01,00 часот наредниот ден, а на 31 декември, 01 и 02 јануари до 03,00 часот наредниот ден.

Угостителските објекти - ноќен бар и кабаре можат да работат од 20,00 до 04,00 часот наредниот ден, во деновите петок и сабота, спроти празнични денови и празнични денови, како и во периодот од 01 јуни до 31 август и во периодот од 25 декември до 15 февруари можат да работат од 20,00 часот до 05,00 часот наредниот ден, а на 31 декември, 01 и 02 јануари до 06,00 часот наредниот ден.

Угостителски објект - диско клуб и диско клуб што се наоѓа на отворен простор може да работи од 19,00 до 04,00 часот наредниот ден, во деновите петок и сабота, спроти празнични денови и празнични денови, како и во периодот од 01 јуни до 31 август и во периодот од 25 декември до 15 февруари можат да работат од 19,00 часот до 05,00 часот наредниот ден, а на 31 декември, 01 и 02 јануари до 06,00 часот наредниот ден.“

Член 3

По член 4 се додава нов член 4-а, кој гласи:

“Член 4-а

Туристичките бироа и туристичките агенции можат да работат од 00,00 - 24,00 часот.“

Член 4

Оваа одлука влегува во сила наредниот ден од денот на објавувањето во “Службен весник на Република Македонија”.

Бр.23-2523/1
12 јули 2004 година
Скопје

Претседател на Владата
на Република Македонија,
Хари Костов, с.р.

961.

Врз основа на член 9 од Уредбата за издатоци за службени патувања и селидби во странство што на органите на управата им се признаваат во тековни трошоци ("Службен весник на Република Македонија" бр.50/00 и 74/02), Владата на Република Македонија, на седницата одржана на 19.07.2004 година, донесе

**РЕШЕНИЕ
ЗА ИЗМЕНУВАЊЕ НА РЕШЕНИЕТО ЗА НАЈВИСОКИ ИЗНОСИ НА ДНЕВНИЦИ ЗА СЛУЖБЕНИ ПАТУВАЊА И СЕЛИДБИ ВО СТРАНСТВО ШТО НА ОРГАНИТЕ НА ДРЖАВНАТА УПРАВА ИМ СЕ ПРИЗНАВААТ ВО ТЕКОВНИ ТРОШОЦИ**

1. Во Решението за највисоки износи на дневници за службени патувања и селидби во странство што на органите на управата им се признаваат во тековни трошоци ("Службен весник на Република Македонија" бр.50/2000 и 74/2002), во точката 1 во табелата на држави и највисоките износи на дневниците се вршат следните измени:

Под реден број 2 за Република Албанија - за сите места износот на дневницата - 69 САД долари се заменува со износот 59 ЕВРА;

Под реден број 10 за Кралство Белгија - за сите места износот на дневницата - 116 САД долари се заменува со износот 100 ЕВРА;

Под реден број 14 за Република Босна и Херцеговина - за сите места износот на дневницата - 58 САД долари се заменува со износот 50 ЕВРА;

Под реден број 16 за Република Бугарија - за сите места износот на дневницата - 76 САД долари се заменува со износот 65 ЕВРА;

Под реден број 23 за Република Грција - за местото Атина износот на дневница 98 САД долари со заменува со износот 84 ЕВРА и за другите места износот на дневницата - 73 САД долари се заменува со износот 63 ЕВРА;

Под реден број 31 за Кралство Данска - за сите места износот на дневницата - 864 дански круни се заменува со износот 116 ЕВРА;

Под реден број 37 за Република Естонија - за местото Талин износот на дневница 78 САД долари се заменува со износот 67 ЕВРА и за други места износот на дневницата - 44 САД долари се заменува со износот 38 ЕВРА;

Под реден број 46 за Република Исланд - за сите места износот на дневницата - 102 САД долари се заменува со износот 88 ЕВРА;

Под реден број 53 за Србија и Црна Гора - за местото Белград износот на дневницата 90 САД долари се заменува со износот 77 ЕВРА, за местото Подгорица износот на дневница 62 САД долари се заменува со износот 53 ЕВРА, за другите места износот на дневницата - 52 САД долари се заменува со износот 45 ЕВРА;

Под реден број 60 за Република Кипар - за сите места износот на дневницата - 65 САД долари се заменува со износот 56 ЕВРА;

Под реден број 71 за Република Летонија - за местото Рига износот на дневница 115 САД долари се заменува со износот 99 ЕВРА и за други места износот на дневницата - 54 САД долари се заменува со износот 47 ЕВРА;

Под реден број 72 за Република Литванија - за местото Вилинс износот на дневница 86 САД долари се заменува со износот 74 ЕВРА и за други места износот на дневницата - 46 САД долари се заменува со износот 40 ЕВРА;

Под реден број 76 за Велико Војводство Луксембург - за сите места износот на дневницата - 94 САД долари се заменува со износот 81 ЕВРА;

Под реден број 81 за Република Малта - за сите места износот на дневницата - 120 САД долари се заменува со износот 103 ЕВРА;

Под реден број 88 за Република Молдова - за сите места износот на дневницата - 60 САД долари се заменува со износот 52 ЕВРА;

Под реден број 93 за Кралство Норвешка - за сите места износот на дневницата - 108 САД долари се заменува со износот 93 ЕВРА;

Под реден број 102 за Република Полска - за местото Варшава износот на дневница 108 САД долари се заменува со износот 93 ЕВРА и за други места износот на дневницата - 72 САД долари се заменува со износот 62 ЕВРА;

Под реден број 104 за Република Португал - за сите места износот на дневницата - 108 САД долари се заменува со износот 93 ЕВРА;

Под реден број 106 за Руска Федерација - за местото Москва износот на дневницата - 150 САД долари се заменува со износот 129 ЕВРА, за местото Сан Петербург износот на дневницата 93 САД долари се заменува со 80 ЕВРА, за други места износот на дневницата - 67 САД долари се заменува со износот 58 ЕВРА;

Под реден број 107 за Романија - за местото Букурешт износот на дневница 100 САД долари се заменува со износот 86 ЕВРА и за други места износот на дневницата - 35 САД долари се заменува со износот 30 ЕВРА;

Под реден број 112 за Република Словенија - за сите места износот на дневницата - 80 САД долари се заменува со износот 69 ЕВРА;

Под реден број 119 за Република Словачка - за сите места износот на дневницата - 80 САД долари се заменува со износот 69 ЕВРА;

Под реден број 130 за Република Турција - за местата Истамбул, Анкара, Измир, Бурса, Адана и Анталија износот на дневницата - 80 САД долари се заменува со износот 69 ЕВРА, за други места износот на дневницата - 40 САД долари се заменува со износот 35 ЕВРА;

Под реден број 133 за Република Унгарија - за сите места износот на дневницата - 80 САД долари се заменува со износот 69 ЕВРА;

Под реден број 134 за Украина - за сите места износот на дневницата - 105 САД долари се заменува со износот 90 ЕВРА;

Под реден број 136 за Република Финска - за сите места износот на дневницата - 101 САД долари се заменува со износот 87 ЕВРА;

Под реден број 142 за Република Хрватска - за сите места износот на дневницата - 78 САД долари се заменува со износот 67 ЕВРА;

Под реден број 146 за Република Чешка - за местото Прага износот на дневница - 115 САД долари се заменува со износот 99 ЕВРА и за други

места износот на дневницата - 45 САД долари се заменува со износот 39 ЕВРА;

Под реден број 148 за државата Шпанија - за местата Мадрид и Барселона износот на дневница - 91 САД долари се заменува со износот 78 ЕВРА и за други места износот на дневницата - 66 САД долари се заменува со износот 57 ЕВРА;

Под реден број 151 за Кралството Шведска - за сите места износот на дневницата - 936 шведски круни се заменува со износот 103 ЕВРА;

2. Ова решение влегува во сила со денот на објавувањето во "Службен весник на Република Македонија".

Бр.23-2622/1
19 јули 2004 година
Скопје

Претседател на Владата
на Република Македонија,
Хари Костов, с.р.

962.

Со цел да се обезбеди законитост, ефикасност и транспарентност во водењето на постапката за издавање на одобрение за ставање во промет на готов лек, министерот за здравство издава

**ИНСТРУКЦИЈА
ЗА ВОДЕЊЕ НА ПОСТАПКАТА ЗА ИЗДАВАЊЕ
НА ОДОБРЕНИЕ ЗА СТАВАЊЕ ВО ПРОМЕТ НА
ГОТОВ ЛЕК**

I. ОПШТ ДЕЛ

Постапката за издавање на одобрение за ставање на готов лек во промет во Република Македонија е регулирана со Законот за лековите, помошните лековити средства и медицинските помагала ("Службен весник на Република Македонија" бр. 21/98).

Со оваа инструкција, заради ефикасно водење на постапката за издавање на одобрение за ставање во промет на готов лек (во наглаголниот текст: решение за промет), се објаснува начинот на водењето на постапката, при што особено се дообјаснува содржината на барањето и потребната документација, постапувањето по барањето и динамиката на постапката.

Во оваа инструкција разработена е и постапката за издавање решение за промет на лекови што имаат решение за промет добиено во Европската Унија (во - натамошниот текст: ЕУ) по пат на централизирана постапка или на меѓусебно признавање.

Согласно со директивите на ЕУ:

1. Централизираната постапка е во надлежност на ЕМЕА (European Medical Evaluation Agency). Одлуката од постапката е задолжителна за сите држави членки.

Кога се работи за лекови што имаат решение за промет добиено според централизираната постапка, тогаш и постапките за обнова на решението, за пријавување на измените во издаденото решение за промет, за одјавување или привремено одземање на решението за промет, мораат да се одвиваат во соработка со ЕМЕА.

2. Меѓусебното признавање е во надлежност на референтна држава членка, што ќе ја одбере предлагачот. Другите држави членки, по иницијатива на носителот на решението за промет или по сопствена иницијатива, ја прифаќаат одлуката или ја одбиваат со образложение и со можност за централизирана постапка.

Постапката за меѓусебно признавање на решението за промет се однесува за лекови што не се подвргнуваат на централизирана постапка за издавање на решение за промет и за кои е предвидено да бидат на пазарот во повеќе од една држава членка на ЕУ.

Кога се работи за лекови што имаат решение за промет добиено со постапката на меѓусебно признавање, тогаш и постапките за обнова на решението, за пријавување на измените во издаденото решение за промет, за одјавување или привремено одземање како и укинување на решението за промет, мораат да се одвиваат во соработка со референтната држава членка, што го издала решението за промет.

II. НАЧИН НА ВОДЕЊЕ НА ПОСТАПКАТА ЗА ИЗДАВАЊЕ НА РЕШЕНИЕ ЗА ПРОМЕТ

1. Барање за добивање на решение за промет

Надлежен орган на управата за спроведување на постапката за добивање на решение за промет е Бирото за лекови.

Барањето за добивање на решение за промет може да го поднесе производителот, а за странски производител на лекови барањето го поднесува овластено застапништво со постојано седиште во Република Македонија (во натамошниот текст: подносител на барањето).

Барањето за добивање на решение за промет содржи:

- молба од подносителот на барањето;
- пополнет образец за добивање на решение за промет на лекот;
- доказ дека трошоците за спроведување на постапката се платени;
- документација за добивање на решение за промет на лекот.

Подносителот на барањето, документите под алинеја 1, 2, и 3 ги доставува во оригинали, а другата документација во вид на фотокопии, ако со оваа инструкција не се бара доставување на оригинални документи односно преписи заверени кај нотар.

Со цел да се унифицира барањето за добивање на решение за промет подносителот на барањето пополнува образец за добивање на решение за промет што ги содржи сите потребни податоци за лекот и за подносителот на барањето (даден во прилог). Подносителот на барањето пополнува образец за секоја фармацевтска дозирана форма, јачина и пакување.

Подносителот на барањето образецот за добивање одобрение за ставање во промет го пополнува на македонски јазик. Другата документација може да се достави на македонски или англиски јазик, освен оние документи за кои е предвидено да се достават на двата јазици.

2. Документација за добивање на решение за промет

Документацијата за добивање на решение за промет содржи:

- I. ДЕЛ - општ дел
- II. ДЕЛ - фармацевтско-хемиска и биолошка документација
- III. ДЕЛ - фармаколошко-токсиколошка документација
- IV. ДЕЛ - клиничка документација

Документацијата за добивање на решение за промет може да биде доставена и во СТД (Common Technical Document) форма, како нова форма на доставување документација за добивање на решение за промет во земјите членки на ЕУ составена од: МОДУЛ 1 - административни податоци; МОДУЛ 2 - извешати; МОДУЛ 3 - фармацевтско-хемиска и биолошка документација; МОДУЛ 4 - фармаколошко-токсиколошка документација и МОДУЛ 5 - клиничка документација.

- I. ДЕЛ НА ДОКУМЕНТАЦИЈАТА - општиот дел ги содржи следните поглавја:

-I. А Административни податоци

1. содржина на доставената документација;
2. важечки договор за застапување потпишан со странскиот производител на лекот (оригинал или препис заверен кај нотар);

* постапката на регистрација за странски производител може да се води преку правни лица кои ги исполнуваат условите пропишани согласно Законот за лековите, помошните лековити средства и медицинските помагала, што не го условува странскиот производител да воспостави своја филијала или да регистрира компанија во Република Македонија.

3. предлог име и доказ дека производителот е исклучителен носител на сите права на името на лекот во Р. Македонија, ако не станува збор за INN име (документ од Бирото за заштита на индустриска сопственост на Р. Македонија, оригинал или препис заверен кај нотар);

4. дозвола за производство и сертификат за добра производствена пракса (GMP) за поединечната локација каде се врши производството на лекот, кој не смее да е постар од 3 години (оригинал или препис заверен кај нотар);

5. решение за пуштање во промет на лекот во земјата на производителот (важи за странски производители на лекови);

6. Сертификат за фармацевтскиот препарат (CPR) според препораките на WHO или GMP/Free sale certificate за препаратот, кој не смее да е постар од 3 години (оригинал или препис заверен кај нотар);

7. список на држави, во кои лекот има добиено решение за промет (име, под кое лекот го добил решението за промет, датум и број на решенијата), лекот е во постапка за добивање на решение или пак барањето за добивање на решението е одбиено или решението е укинато (оригинал или препис заверен кај нотар);

8. сертификат за квалитетот на активната супстанција(и) од производителот на активната супстанција(и), за домашни производители при терциерно производство и сертификат за готовиот производ од оригиналниот производител;

9. други податоци кои се важни за да може да се следи потеклото на лекот, ако е тоа потребно за заштита на јавното здравство;

10. потврда дека примероците од готовиот производ и стандардните супстанции, заедно со сертификатот за нивниот квалитет и копија од дел II на документацијата, се доставени и прифатени од овластената институција од Министерството за здравство (оригинал или препис заверен кај нотар);

11. за лекови кои добиле решение за промет во ЕУ по пат на централизирана постапка (ЕМЕА сертификат), подносителот на барањето покрај податоците под точките од 1 до 10 ги доставува и следните изјави:

- дека лекот се наоѓа во промет во последните три години во држави членки на ЕУ,

- дека доставената документација е идентична со документацијата, која била доставена за истиот лек до надлежниот орган во ЕУ, како и дека лекот ќе биде идентичен со лекот, кој се наоѓа на пазарот во ЕУ (оригинал или препис заверен кај нотар),

- дека сите понатамошни промени во доставената документација кои се прифатени од ЕМЕА, ќе ги достави и во Бирото за лекови (оригинал или препис заверен кај нотар),

- дека за сите потребни безбедносни мерки, истовремено кога ќе го извести ЕМЕА ќе ги извести и Бирото за лекови и овластената институција во Република Македонија за следење на несаканите дејства (оригинал или препис заверен кај нотар),

- дека за укинувањето или привременото одземање на решението за промет во ЕУ веднаш ќе го извести Бирото за лекови, без оглед на тоа кој ја покренал постапката (оригинал или препис заверен кај нотар),

- на носителот на решението за промет во ЕУ, испратена до надлежниот орган во ЕУ, дека барањето за добивање решение за промет за предметниот лек ќе биде поднесено во Република Македонија и дека се согласува надлежниот орган во ЕУ да го известува Бирото за лекови за сите податоци во врска со квалитетот, сигурноста и ефикасноста на лекот, во рамките на податоците што им се ставени на располагање и на земјите членки на ЕУ,

- решение на Европската комисија за промет со лекот, - список на сите промени на решението за промет издадено во ЕУ,

кои се доставени и прифатени до датата на поднесување на барањето;

12. за лекови кои добиле решение за промет во ЕУ по пат на меѓусебно признавање, подносителот на барањето покрај податоците под точките од 1 до 10 ги доставува и следните изјави:

- дека лекот се наоѓа во промет во последните три години во референтната држава членка и во државата производител,

- дека доставената документација е идентична со документацијата, која била доставена за истиот лек до надлежниот орган во референтната држава членка, односно до останатите земји членки, како и дека лекот ќе биде идентичен со лекот, кој се наоѓа на пазарот во ЕУ (оригинал или препис заверен кај нотар),

- дека сите понатамошни промени во доставената документација кои се прифатени од надлежниот орган во референтната држава членка, ќе ги достави и во Бирото за лекови (оригинал или препис заверен кај нотар),

- дека за сите потребни безбедносни мерки, истовремено кога ќе го извести надлежниот орган во референтната држава членка и надлежниот орган во ЕУ ќе ги извести и Бирото за лекови и овластената институција во Република Македонија за следење на несаканите дејства (оригинал или препис заверен кај нотар),

- дека за укинувањето или привременото одземање на решението за промет во ЕУ веднаш ќе го извести Бирото за лекови, без оглед на тоа кој ја покренал постапката (оригинал или препис заверен кај нотар),

- на носителот на решението за промет во референтната држава членка, испратена до надлежниот орган во таа земја, дека барањето за добивање решение за промет за предметниот лек ќе биде поднесено во Република Македонија и дека се согласува надлежниот орган во референтната држава членка да го известува Бирото за лекови за сите податоци во врска со квалитетот, сигурноста и ефикасноста на лекот, во рамките на податоците што им се ставени на располагање и на земјите членки на ЕУ,

- решение на референтната земја членка за промет со лекот,

- список на сите промени на решението за промет издадено во референтната држава членка, што се доставени и прифатени до датата на поднесување на барањето.

- I. В Збирен извештај за особините на лекот

Производителот на лекот со седиште во Р. Македонија доставува збирен извештај за особините на лекот на македонски јазик.

Збирниот извештај за особините на лекот од странски производител (SmPC) е на англиски јазик и потврден од страна на надлежен орган. Збирниот извештај се доставува и на македонски јазик, усогласен со експертските извештаи (I C).

Збирниот извештај за особините на лекот ги содржи, според наведениот редослед, следнива податоци:

1. Име на лекот;

2. Квалитативен и квантитативен состав (на активната супстанција(и) - INN, Ph. Eur. или хемиски опис);

3. Фармацевтска форма;

4. Клинички податоци;

4.1 Терапевтски индикации

4.2 Дозирање и начин на употреба

4.3 Контраиндикации

4.4 Мерки на претпазливост и посебни предупредувања

4.5 Интеракции со други лекови или или други форми на интеракција

4.6 Употреба за време на бременост и лактација

4.7 Влијание врз способноста за возење или ракување со машини

4.8 Несакни дејства

4.9 Предозирање

5. Фармаколошки податоци

5.1 Фармакодинамија

5.2 Фармакокинетика

5.3 Предклинички податоци за сигурноста

6. Фармацевтски податоци

6.1 Листа на ексципиенси (Ph. Eur.)

6.2 Инкомпатибилност

6.3 Рок на употреба, рок на употреба по реконституција на лекот или по отварање на оригиналното пакување

6.4 Начин на чување

6.5 Пакување (природа и содржина на пакувањето)

6.6 Упатство за употреба/пакување

7. Податоци за носителот на решението за промет

8. Број на решението за ставање во промет

9. Датум на првото решение за ставање во промет

10. Датум на последната ревизија на текстот

- I. В Пакување, означување и упатство

Подносителот на барањето доставува предлог пакување (примарно и надворешно) со предлог текст и ознаки, како и предлог текст на упатство за употреба согласно Законот и подзаконските акти.

За лекови од странски производител се доставува и оригиналното пакување на лекот, како и упатство за употреба на англиски јазик потврдено од надлежен орган.

- I. C Извештаи (summaries)

Извештаите се подготвуваат од лица со потребни стручни квалификации, заради што даваат можност критички да се процени поединечно II., III. и IV. дел на документацијата.

Секој извештај се состои од критичка евалуација на документацијата за соодветното испитување на лекот, односно оценка за квалитетот, сигурноста и ефикасноста на лекот, дадени во пишувана форма и табеларни прикази и од лични податоци за стручњакот, со кои се докажува неговата квалификација. Исто така, треба да се познава врска меѓу стручњакот и производителот.

Во извештајот стручњакот ги обработува сите оригинални податоци на производителот и податоците од литературата и да го потврди извештајот со својот потпис, место и датум на изработка.

Извештајот на стручњакот не смее да биде постар од 2 години.

- II. ДЕЛ НА ДОКУМЕНТАЦИЈАТА - фармацевтско-хемиската и биолошката документација ги содржи следните поглавја:

IIA Деклариран состав

IIВ Процес на производство

IIC Контрола на квалитет на влезните сировини

IID Контрола на квалитет на меѓупроизводи

IIЕ Контрола на квалитет на готов производ

IIF Стабилност

IIГ Биолошка расположивост / биоэквиваленција

IIH Податоци кои се однесуваат на проценката на ризикот по околината, за производи кои содржат генетички модифицирани организми

IIQ Други податоци

- III. ДЕЛ НА ДОКУМЕНТАЦИЈАТА - фармаколошко-токсиколошката документација ги содржи следните поглавја:

IIIA Токсичност

IIВ Влијание врз репродукцијата

IIС Ембрифетална и перинатална токсичност

IID Мутагеност

IIЕ Канцерогеност

IIF Фармакодинамија

IIГ Фармакокинетика

IIH Локална подносливост (токсичност)

IIQ Други податоци

- IV. ДЕЛ НА ДОКУМЕНТАЦИЈАТА - клиничката документација ги содржи следните поглавја:

IVА Клиничка фармакологија

IVВ Клинички испитувања

IVС Други податоци

3. Постапка за издавање одобрение за ставање во промет

Барањето за добивање на решение за промет согласно член 35 од Законот може да се разгледува согласно со комплетна или скратена постапка.

Скратената постапка се применува во случаи кога барањето се однесува за лек што е истоветен со оригинален лек или друг референтен лек во согласност со Инструкцијата за испитување на биолошката расположивост и биоеквиваленција на лековите.

Референтниот лек мора да биде во промет најмалку три години во Р. Македонија или во една од државите прифатени како референтни во Р. Македонија. Листата на референтни земји ја утврдува Министерот за здравство.

Скратената постапка не се однесува на лек што припаѓа на групата имунолошки лекови, радиоактивни лекови, лекови произведени со висока технологија или лекови произведени од човечка крв или плазма и во случаи кога лекот се разликува од истоветниот лек.

Истоветен е лек кој има ист квалитативен и квантитативен состав на активната супстанција(и) како оригиналниот лек или друг референтен лек, иста фармацевтска форма и еднаква биолошка расположивост/биоеквиваленција, проверена во согласност со Инструкцијата за испитување на биолошката расположивост и биоеквиваленција на лековите.

За истоветен лек се смета и лек што има различна фармацевтска форма од друг лек со иста активна супстанција што припаѓа на биофармацевтски компатибилна група (капсули/таблети) наменет за перорална примена, освен за лек со контролирано ослободување на активната супстанција (и).

Истоветен лек од странски производител за кој се поднесува барање за издавање на решение за промет мора да биде најмалку три години во промет во земјата производител, прифатена како референтна земја во Р. Македонија.

Кога барањето за ставање на лек во промет се разгледува во комплетна постапка, со барањето подносителот доставува:

- документацијата потребна за добивање на решение за промет (точка 2 од постапката за издавање на решение за промет);

- стручна проценка на хемиската, фармацевтската и биолошката документација со резултати од испитувањата на лекот од овластена институција од Министерството за здравство на Р. Македонија (оригинал или препис заверен кај нотар);

- стручна проценка на фармаколошко-токсиколошката и клиничката документација од овластена институција од Министерството за здравство на Р. Македонија (оригинал или препис заверен кај нотар).

Кога барањето за ставање на лек во промет се разгледува во скратена постапка, со барањето подносителот доставува:

- Дел I - административни податоци;

- стручна проценка на хемиската, фармацевтската и биолошката документација со резултати од испитувањата на лекот од овластена институција од Министерството за здравство на Р. Македонија (оригинал или препис заверен кај нотар);

- стручна проценка на студијата за биолошка расположивост/биоеквиваленција на лекот и на фармаколошко-токсиколошките и клиничките експертски извештаи од овластена институција од Министерството за здравство (оригинал или препис заверен кај нотар).

Овластените институции може да побараат и дополнителна документација ако проценат дека истата е неопходна за проценка на квалитетот, сигурноста и ефикасноста на лекот.

Скратената постапка може да се примени и на лек што се разликува од истоветниот лек. Во овие случаи покрај документацијата предвидена за скратена постапка, треба да се даде образложение за разликата во однос на истоветниот лек и да се достави дополнителна документација:

- а) за различна сол/естер/дериват на иста лековита супстанција

- дополнителна документација: доказ дека нема промена во фармакокинетиката, фармакодинамиката и/или токсичноста, што би можело да влијае на сигурноста/ефикасноста на лекот;

- б) за различна терапевтска индикација
- дополнителна документација: клиничка документација, а ако е потребно и фармаколошко-токсиколошка документација;

- в) за различен начин на употреба или друга фармацевтска форма со ист начин на употреба

- дополнителна документација: клиничка документација, податоци за фармакокинетиката и по потреба соодветни фармаколошко-токсиколошки податоци;

- г) за различен начин на дозирање и тоа:

- смалување на бројот на единици/доза
- дополнителна документација: податоци за биолошката расположивост согласно со Инструкцијата за испитување на биолошката расположивост и биоеквиваленција на лековите;

- за промени во честотата на дозата, и/или количината/дозата (поголема или помала) и/или на дневната доза

- дополнителна документација: клиничка документација (сигурност /ефикасност) и податоци за фармакокинетиката;

- д) за различна јачина, а ист начин на употреба/фармацевтска форма и дозирање

- дополнителна документација: податоци за биолошката расположивост на лекот согласно со Инструкцијата за испитување на биолошката расположивост и биоеквиваленција на лековите;

- ѓ) за лек со поголема биолошка расположивост и тоа:

- со исти интервали на дозирање, но редуцирани дози со цел да се постигне иста плазма/крв концентрација од функција од времето дополнителна документација: податоци за биолошката расположивост на лекот согласно со Инструкцијата за испитување на биолошката расположивост и биоеквиваленција на лековите.

- за биолошка расположивост на лекот со различни начини на дозирање дополнителна документација: клиничка документација (сигурност/ефикасност) и податоци за фармакокинетиката;

- е) за лек каде комбинацијата на активните супстанции е во нов однос, или е различен начинот на дозирање или ако најмалку една од активните супстанции е со модифицирано ослободување дополнителна документација: клинички студии во кои е споредена постоечката и новата комбинација или режимот на дозирање, вклучувајќи ја и студијата за биолошка расположивост.

Документацијата потребна за добивање на решение за промет на лек што има решение за промет во ЕУ, добиено по пат на централизирана постапка или по пат на меѓусебно признавање, може да се разликува од документацијата потребна за комплетна постапка. Разликата во документацијата е потребно да се образложи.

Документацијата потребна за добивање на решение за промет на лек што има решение за промет во ЕУ добиено по пат на централизирана постапка или на меѓусебно признавање содржи:

- Дел I - административни податоци, при што примероците и стандардните супстанции (под точка 10 во I дел на документацијата) се доставуваат доколку има потреба за спроведување на анализа;

- стручна проценка на хемиската, фармацевтската и биолошката документација од овластена институција од Министерството за здравство на Р. Македонија;
 - стручна проценка на периодичен безбедносен извештај (Periodical Safety Update Report) од овластена институција од Министерството за здравство на Р. Македонија, за периодот додека лекот се наоѓал во промет до моментот на поднесување на барањето во Р. Македонија.

Постапката за издавање на решение за промет се води во рамките на 60 дена, од датумот на поднесување на комплетната документација предвидена со оваа Инструкција. За одредени лекови за кои е потребна дополнителна проценка на поднесената документација, проценката се врши во рамките на дополнителни 30 дена.

4. Овластени институции за проценка на документацијата

Овластени институции за проценка на фармацевтската, хемиската и биолошката документација и за издавање на резултат од испитувањето на лекот се :

- Фармацевтскиот факултет - Центар за испитување и контрола на лекови - Скопје;
- Републички завод за здравствена заштита - Сектор за испитување и контрола на лекови - Скопје.

Овластена институција за проценка на фармаколошко-токсиколошката и клиничката документација, на фармаколошко-токсиколошкиот и клиничкиот експертски извештај, на студијата за биолошка расположивост/биоеквиваленција и на периодичните безбедносни извештаи е Медицински факултет - Институт за претклиничка и клиничка фармакологија со токсикологија со Центарот за следење на несакани дејства - Скопје.

III. Оваа инструкција се објавува во "Службен весник на Република Македонија".

Бр. 15-5393/1
 7 јули 2004 година
 Скопје

Министер,
 д-р **Реџеп Сељмани**, с.р.

РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА
 МИНИСТЕРСТВО ЗА ЗДРАВСТВО
 БИРО ЗА ЛЕКОВИ
**ОБРАЗЕЦ ЗА ДОБИВАЊЕ НА ОДОБРЕНИЕ
 ЗА СТАВАЊЕ ВО ПРОМЕТ НА ЛЕК**

Датум: _____ Арт. бр. _____
 Подносител на барањето: _____

Предложено име на лекот:
Фармацевтска форма и јачина:
Пакување:

Барањето се однесува за:

- Лек што содржи нова активна супстанција(и) во Р. Македонија
- Лек што содржи нова комбинација на познати активни супстанции
- Нова терапевтска индикација на лекот
- Нова јачина на лекот
- Нова фармацевтска форма на лекот
- Нов начин на употреба

Вид востанок:

- Комплетен
- Сократен
- Меѓусебно признавање (EУ)
- Централизирана (EУ)

1. Предложено име на лекот во РМ (алфавитска и латиничка транскрипција):
1.1 Меѓународно неавителско име (INN) на активната супстанција(и):
1.2 Фармакотерапевтска класификација (АТС класификација): Група: _____ АТС код: _____
2. Фармацевтска форма и јачина (стандардни термини-Европска фармакологија):
2.1 Начин на употреба (стандардни термини-Европска фармакологија):
2.2 Пастозност, контактно и испорачување, и додатоци вклучени за администрација (стандардни термини-Европска фармакологија):
2.2.1 Големина на пакувањето:
2.2.2 Рок на употреба:
2.2.3 Рок на употреба (по првото отварање на пакувањето):
2.2.4 Рок на употреба (по реконституција):
2.2.5 Начин на чување:
2.3 Предложени начини на издавање на лекот: <input type="checkbox"/> лекот се издава во аптека само врз основа на рецепт <input type="checkbox"/> лекот се издава во аптека без рецепт <input type="checkbox"/> лекот се применува само во здравствена организација
3. Подносител на барањето (адреса позител на решението за пуштање во промет): Име: _____ Адреса: _____ Телефон/Факс: _____ E-mail: _____
3.1 Одговорно лице за контакт: Име: _____ Адреса: _____ Телефон/Факс: _____ E-mail: _____
3.2 Производител(и) на готовиот лек: Име: _____ Адреса: _____ Држава: _____ Телефон/Факс: _____ E-mail: _____

3.3 Други производител(и) кои учествуваат во посебни етапи од производството на лекот: Име: _____ Адреса: _____ Држава: _____ Телефон/Факс: _____ E-mail: _____ Опис на етапите на производствениот процес:
3.4 Други места на производство: Име: _____ Адреса: _____ Држава: _____ Телефон/Факс: _____ E-mail: _____ Име: _____ Адреса: _____ Држава: _____ Телефон/Факс: _____ E-mail: _____ Име: _____ Адреса: _____ Држава: _____ Телефон/Факс: _____ E-mail: _____
3.5 Производител(и) на активната супстанција(и): Име на активната супстанција: _____ Име на производителот: _____ Адреса: _____ Држава: _____ Телефон/Факс: _____ E-mail: _____ - Доказ за подобиностите на производството и утврдување на квалитетот на активната супстанција (Drug Master File) <input type="checkbox"/> доставен <input type="checkbox"/> не е доставен или - Сертификат за соодветност во РМ Bar. (Pb. Bar. Certificate of suitability) <input type="checkbox"/> доставен <input type="checkbox"/> не е доставен Кога производителите на активната супстанција се повеќе од еден, тие се наведени на горе-спомениот начин.

4. Квалитативен и квантитативен состав на лекот (да се наведе на која количина се однесува составот пр. 1 капсула):

Име	Количина	Мерна единица	Барање за квалитет (пр. Ph. Eur. ...)
- активна супстанција(и) -			
1.			
2. и др.			
- ексципиенси -			
1.			
2.			
3. и др.			

5. Доставена документација:

- Дел I Збирни податоци на досието
 - IA Административни податоци
 - IB Збирен извештај за особините на лекот
 - IC Експертски извештај за хемиската, фармацевтска и биолошката документација, за фармако-токсиколошката документација и за клиничката документација
- Дел II Хемиска, фармацевтска и биолошка документација
- Дел III Фармаколошка и токсиколошка документација
- Дел IV Клиничка документација
- Податоци за биеквивалентност
- Други информации

Фотокопија од уплатниците за платени трошоци за добивање на одобрение за пуштање во промет на лекот е составен дел на барањето.

Цена на лекот во земјата на производителот на лекот:

Предложена цена на лекот (во конвертибилна валута) во Р. Македонија:

Изјавувам, дека податоците во образецот се идентични со оние во доставената документација и дека сите постоечки податоци за утврдување на квалитетот, сигурноста и ефикасноста на лекот се дадени во хемиско-фармацевтската, фармако-токсиколошката и клиничката документација од досието на лекот.

Датум:

Потпис на одговорното лице:

Печат:

Информации за решенијата за пуштање на лекот во промет во други држави:***Издадено решение за промет:***

држава:
датум на издавање:
име на лекот
држава:
датум на издавање:
име на лекот
држава:
датум на издавање:
име на лекот
држава:
датум на издавање:
име на лекот

Во исписка:

држава:
датум на поднесување:
држава:
датум на поднесување:

Одбиено:

држава:
датум на одбивање:

Повлекување

(од страна на подносителот пред издавање на решението за промет):

држава:
датум на повлекување:
име на лекот:
причина за повлекување:

Повлекување

(од страна на подносителот по издавање на решението за промет):

држава:
датум на повлекување:
број на решението:
име на лекот:
причина за повлекување:

Укинување (од страна на надлежен орган):

држава:
датум на укинување:
име на лекот:
причина за укинување:

963.

Врз основа на член 26 од Законот за лековите, помошните лековити средства и медицинските помагала („Службен весник на Република Македонија“ бр. 21/98), Министерството за земјоделство, шумарство и водостопанство, објавува

СПИСОК
НА ГОТОВИ ЛЕКОВИ ЗА УПОТРЕБА ВО ВЕТЕРИНАРНАТА МЕДИЦИНА ЗА КОИ Е ДАДЕНО ОДОБРЕНИЕ
ЗА СТАВАЊЕ ВО ПРОМЕТ ВО ПЕРИОД ОД 01.01.2004 ДО 01.07.2004

име на лекот INN генеричко име	Форма и пакување на лекот	начин на издавање	производител на лекот застапник	број и датум на решението
1	2	3	4	5
BORGAL Sulfadoxine Trimetoprim	Раствор за парентерална примена шише од 100 ml	лекарски рецепт (P)	INTERVET International Холандија ВИТА- ВЕТ Скопје	11-11851/6 09.02.2004
CALFOSET inj.sol. Kalcium glukonat kalcium glicerofosvat Magnezium hlorid heksahidrat	Раствор за парентерална примена шише од 100 ml	лекарски рецепт (P)	KRKA Словенија КРКА - ФАРМА Скопје	11-6324/2 29.06.2004
CRESTAR Norgestomet Estradiol	Имплантант со инјекционен раствор за парентерална примена шише и имплантант	лекарски рецепт (P)	INTERVET International Холандија ВИТА- ВЕТ Скопје	11-11851/5 09.02.2004
ENROCIN 10% Enrofloxacin	Раствор за перорална примена шише од 10 ml, 100 ml, 500 ml и 1000 ml	лекарски рецепт (P)	ХЕМОФАРМ КОНЦЕР Србија и Црна Гора ХЕМОФАРМ КОМЕРЦ Скопје	11-2604/3 16.04.2004
ENROCIN-S 10% Enrofloxacin	Раствор за парентерална примена шише од 30 ml, 50 ml и 100 ml	лекарски рецепт (P)	ХЕМОФАРМ КОНЦЕР Србија и Црна Гора ХЕМОФАРМ КОМЕРЦ Скопје	11-2601/3 16.04.2004
EVITA SELEN Tokoferol Na Selenit	Емулзија за парентерална примена шише од 50 ml и 100 ml	лекарски рецепт (P)	ГАЛЕНИКА Србија и Црна Гора ВИН Скопје	11-5444/8 17.02.2004
FERTAGYL Гонадорелин GnRH	Раствор за парентерална примена шише од 5 ml	лекарски рецепт (P)	INTERVET International Холандија ВИТА- ВЕТ Скопје	11-11851/4 09.02.2004
FOLLIGON Серумски гонадотрофин PMSG	Лиофилизиран производ со растворувач шише од 5 ml	лекарски рецепт (P)	INTERVET International Холандија ВИТА- ВЕТ Скопје	11-11851/3 09.02.2004

FUVICIN pulv.	Прашок за перорална примена	лекарски рецепт (P)	KRKA Словенија	11-6324/4 29.06.2004
oksitetraciklin sulfamonometoksin Vitamin A во облик на retinil palmetat; holekalciferol (vit. D3); tokoferol acetat; menadion natrium bisulfat (vit. K); tamin hidrohlorid (vit. B1); riboflavin natrium fosvat (vit. B2); pindoksin hidrohlorid(vit.B6); cijanokobalamin (vit. B12); nikotinamid; kalcium (d) pantotemat; natrium askorbat; DL metionin natrium sulfat bezvoden; elezo sulfat heptahidrat; mangan sulfat monohidrat; cink sulfat heptahidrat; bakar sulfat pentahidrat; kobalt hlorid heksahidrat	hlorid; natrium; Вреќи 100 g 1 kg		KRKA - ФАРМА Скопје	
KALCIGAL	Раствор за парентерална примена	лекарски рецепт (P)	ГАЛЕНИКА Србија и Црна Гора	11-5444/7 17.02.2004
Kalcium Gluconat Kalcium Glicerofosfat Magnezium Hlorid	шише од 50 ml и 100 ml		ВИН Скопје	
NEOMICIN 70 pulvis	Прашок за перорална примена	лекарски рецепт (P)	ХЕМОФАРМ КОНЦЕР Србија и Црна Гора	11-2603/3 16.04.2004
Neomycin	кутија од 100 g		ХЕМОФАРМ КОМЕРЦ Скопје	
NOBILIS SG 9R vacc.	Лиофилизирана жива вакцина	лекарски рецепт (P)	INTERVET International Холандија	11-4453/2 29.06.2004
Vakcina protiv Salmonella Gallinarum i Salmonella Enteritidis	шише		ВИТА- ВЕТ Скопје	
PENTARD STREP L.A inj.sol.	Суспензија за парентерална примена	лекарски рецепт (P)	KRKA Словенија	11-6324/3 29.06.2004
Prokain benzil penicilin Benzatin benzilpenicilin Dihidrostreptomycin во облик на sulfat	шише 100 ml		KRKA - ФАРМА Скопје	
PORCILIS PARVO	Емулзија за парентерална примена	лекарски рецепт (P)	INTERVET International Холандија	11-11851/7 09.02.2004
ParvoVirus PPV 14	шише 20 ml		ВИТА- ВЕТ Скопје	
PRELOBAN inj.sol	Раствор за парентерална примена	лекарски рецепт (P)	INTERVET International Холандија	11-4453/3 29.06.2004
R-kloprostamol natrium hlorokrezol	шише 10 ml		ВИТА- ВЕТ Скопје	
SERUM ANTITETANICUM equinum	Раствор за парентерална примена	лекарски рецепт (P)	TORLAK Институт за имунологија и вирусологија Србија и Црна Гора	11-1477/3 3003.2004
Serum antitetanicum equinum	шише		ЕКОВЕТ Гевгелија	

VITAMIN AD₃E S inj sol	Раствор за парентерална и перорална примена	лекарски рецепт (P)	ХЕМОФАРМ КОНЦЕР Србија и Црна Гора	11-2602/3 16.04.2004
Retinil Palmit Holekalcifero Tokoferol	шише од 50 ml и 100 ml		ХЕМОФАРМ КОМЕРЦ Скопје	
CHHROGEST CR	Вагинални сунѓери (тампони)	лекарски рецепт (P)	INTERVET International Холандија	11-3000/3 20.04.2004
Fluoro progeston acetat (hronolon-sintetski progesteron)	Купија со 20 mg активна супстанца		ВИТА- ВЕТ Скопје	
CHRONOGEST PMGS	Лиофилизиран производ со растворувач	лекарски рецепт (P)	INTERVET International Холандија	11-3000/4 20.04.2004
лиофилизиран PMGS			ВИТА- ВЕТ Скопје	

Бр. 11-7372/1
13 јули 2004 година
Скопје

Министер,
Славко Петров, с.р.

964.

Врз основа на член 52 став 1 од Законот за хартии од вредност (“Службен весник на Република Македонија“ бр. 63/00, 103/00, 34/01, 4/02, 37/02, 31/03 и 85/03), Комисијата за хартии од вредност на 13.07.2004 година, донесе

РЕШЕНИЕ ЗА ДАВАЊЕ СОГЛАСНОСТ ЗА ПРОДОЛЖУВАЊЕ НА РОКОТ ЗА РЕАЛИЗАЦИЈА НА ЕМИСИЈА НА АКЦИИ

1. Се дава согласност на Македонска Банка АД Скопје за продолжување на рокот за реализација на втората емисија на акции, одобрена со Решение на Комисијата за хартии од вредност број 07-590/14 од 18.12.2003 година, за три месеци, заклучно со 12.10.2004 година.

2. Издавачот на долгорочни хартии од вредност од точка 1 на ова решение е должен да го објави продолжувањето на рокот за реализација на втората емисија на акции во најмалку еден дневен весник веднаш по приемот на ова решение.

3. Издавачот на долгорочни хартии од вредност од точка 1 на ова решение е должен најдоцна во рок од 15 дена по истекот на рокот од точка 1, да ја извести Комисијата за бројот на запишаните и уплатените хартии од вредност, односно за процентот за реализација на емисијата, согласно Правилникот за содржина на известувањето за запишани и платени хартии од вредност (“Службен весник на Република Македонија“ бр. 16/01).

4. Ова решение влегува во сила со денот на донесувањето и истото ќе се објави во “Службен весник на Република Македонија“.

Бр. 07-1066/3
13 јули 2004 година
Скопје

Комисија за хартии од вредност
Претседател,
проф. д-р Весна Пендовска, с.р.

ИЗВЕСТУВАЊЕ

ЗА ОБЈАВУВАЊЕ НА ТЕКСТОВИ И ОГЛАСИ ВО „СЛУЖБЕН ВЕСНИК НА РМ“

I

Објавувањето на судските огласи, запишувањето во трговскиот регистар, стечајните постапки, ликвидациите, запишувањето во регистарот на здруженија на граѓани и фондации, сите огласи согласно Законот за трговските друштва, нотарските и останатите огласи, конкурсите како и неважечките документи и јавните набавки, **се доставуваат по пошта или лично на адреса** ЈП Службен весник на РМ, ц.о. Скопје, бул. „Партизански одреди“ бр. 29.

Со пропратно писмо **се приложува оригинален текст** за објавување во еден примерок, **а пожелно е истиот текст да се достави и на дискета** поради побрзо подготвување за печатење.

Материјалите треба да се достават **најдоцна 7 дена пред објавувањето, а објавени ќе бидат оние текстови кои се платени.** Текстовите се објавуваат по правило во првиот нареден број после евидентирањето на уплатата.

Информации за објавување можат да се добијат на телефоните (02) 3298-860; 3298-769 и телефакс (02) 3112-267.

II

Во огласниот дел на Службен весник на РМ се огласуваат изгубени неважечки документи утврдени со закон, меѓу кои:

- | | |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|
| - пасоши | 250 денари, |
| - лични карти | 200 денари, |
| - чекови од тековни сметки, чековни картички, денарски и девизни штедни книшки, работни книшки, воени книшки, свидетелства, ученички книшки, индекси, дипломи | 125 денари, |
| - даночни картички | 250 денари. |

Огласите за изгубени документи **ќе бидат објавени ако биде доставен доказ (копие од уплатница)** за извршената уплата на жиро-сметката на ЈП Службен весник на РМ со читливо напишани податоци за странката (име и презиме, улица, број и место на живеење) и назнака на документот што се огласува, а за лична карта и пасош и регистарски број на исправата (што странките го добиваат во МВР).

Граѓаните од Скопје уплатата можат да ја извршат и во просториите на ЈП Службен весник на РМ.

Огласите кои не се со целосен и јасен текст нема да се објавуваат, а претпријатието не ја сноси одговорноста за необјавувањето.

Жиро-сметката на ЈП Службен весник на РМ: 300000000188798.

Депонент: Комерцијална банка, АД - Скопје.

Адреса: ЈП Службен весник на РМ, ц.о. Скопје, бул. „Партизански одреди“ бр. 29.

Дополнителни објаснувања можат да се добијат на телефоните (02) 3298-860; 3298-769 и телефакс (02) 3112-267.



www.slvesnik.com.mk
contact@slvesnik.com.mk

Издавач: ЈП СЛУЖБЕН ВЕСНИК НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА, ц.о.-Скопје
бул. "Партизански одреди" бр. 29. Поштенски факс 51.
Директор и одговорен уредник - Борис Тренески.
Телефони: +389-2-3298-860, +389-2-3298-769. Телефакс: +389-2-3112-267.

Претплатата за 2004 година изнесува 9.200,00 денари.
„Службен весник на Република Македонија“ излегува по потреба.
Рок за рекламации 15 дена.
Жиро-сметка: 300000000188798. Број за ДДВ МК: 4030987108771.
Депонент: Комерцијална банка, АД - Скопје.
Печат: Графички центар КМ Креатив - Скопје.